



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Социјалистичка Република
Македоније

Скопје
р. бр. 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32 за огласи 101-13-602-31.

Среда, 24 февруари 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XXI

Цена на овој број е 150.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500.— динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1, Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Служба за претплата 51-732 и Пропаганна служба 51-671

98.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Се прогласува Законот за личното име, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 февруари 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 5 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 139
6 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за лични имиња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 105/47) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, така што новиот текст да гласи:

ЗАКОН ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Личното име е лично право на граѓаните. Секој е должен да се служи со своето лично име.

Член 2

Личното име се состои од име и презиме.

Лицето чие име или презиме или и името и презимето се состојат од повеќе зборови, е должно во правниот сообраќај да се служи со исто лично име.

Член 3

Личното име на дете му го определуваат родителите спогодбено.

Детето добива презиме според презимето на еден или обата родители, ако родителите не определат детето да носи некое друго презиме.

Ако родителите не се спогодиле за личното име на детето, личното име на детето му го определува надлежниот орган на старателството.

Ако еден родител не е жив, или е во неможност да ги врши родителските права или е непознат, личното име на детето го определува другиот родител.

Ако родителите на детето не се живи, или се во неможност да ги вршат родителските права, лич-

ното име на детето му го определува, во согласност со одредбата на ставот 2 од овој член, лицето на кое му е доверена грижата за детето, во согласност со надлежниот орган на старателството.

Член 4

Личното име на дете чии родители се непознати го определува надлежниот орган на старателството.

Ако детето чии родители се непознати е посвоено, личното име на детето му го определува посвоителот.

Член 5

На дете што има лично име посвоителот може при посвојување да му го определи своето или друго ново презиме, ако со актот за посвојување не е определено посвоеникот да го задржува своето презиме или на своето презиме да му го додаде презимето на посвоителот.

Ако промената на презимето се бара за посвоеник постар од десет години, потребно е и негово согласување.

Член 6

Брачните другари можат при склучувањето на бракот да се спогодат да го земат за презиме презимето на едниот или другиот брачен другар, или да го задржат секој своето презиме, или секој од нив на своето презиме да му го додаде презимето на другиот брачен другар, или едниот брачен другар да го земе презимето на другиот брачен другар и на тоа презиме да му го додаде своето презиме.

Член 7

Странец е должен во Југославија да се служи со личното име што го добил според прописите на својата земја.

Ако странец склучи брак со југословенски државјанин, тој може при склучувањето на бракот во поглед на изборот на презимето да постапи според одредбата на членот 6 од овој закон.

Дете на странски државјанин родено во Југославија го добива личното име според прописите на својата земја, ако родителите не побараат личното име на детето да му го определат според овој закон.

Член 8

Граѓанин има право да го промени личното име.

На малолетно лице ќе му се промени личното име на барање на родителот или посвоителот, а на барање на старателот — со согласност од надлежниот орган на старателството.

Ако промена на личното име се бара за малолетно лице постаро од десет години, потребно е и негово согласување.

Член 9

Нема да му се одобри промена на личното име на лице против кое се води кривична постапка за кривично дело кое се гони по службена должност, или на лице што е осудено за такво кривично дело — додека казната не е извршена или додека траат правните последици на осудата, како ниту на лице за кое ќе се утврди дека поднесло барање заради одбегнување на утврдените со закон обврски.

Член 10

По барањето за промена на личното име решава органот на внатрешните работи на општината на чија територија подносителот на барањето има живеалиште.

Решението за промена на личното име му се доставува веднаш по неговата правносналност на надлежниот матичар, на органот што ја води евиденцијата за воените обврзници и на другите органи што водат евиденција за граѓаните.

Член 11

Со парична казна до 20 000 динари или со казната затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок лице што ќе употреби туѓо лично име како свое.

Член 12

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе, по потреба, поблиски прописи за постапката при определување и промена на лично име.

Член 13

Со овој закон не се засега во личните имиња (семејни и родени имиња) на граѓани определени според досегашните прописи.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

99.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ**

Се прогласува Законот за матичните книги, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 февруари 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 5 февруари 1965. година.

П. Р. бр. 140

6 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за државните матични книги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/46 и 4/49) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, така што новиот текст да гласи:

**ЗАКОН
ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ****И. Основни одредби****Член 1**

За личните состојби на граѓаните се водат матична книга на родените, матична книга на венчаните и матична книга на умрените.

Во матичните книги се запишуваат фактите за раѓањето, бракот и смртта и други факти предвидени со закон, како и промените во врска со овие факти.

Матичните книги, изводите од матичните книги и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги имаат доказна сила на јавни исправи.

Член 2

Матичните книги се водат за секое населено место (село, населба) одделно, според матичните подрачја што ги определува општинското собрание

Член 3

Водењето на матичните книги го обезбедува општинскиот орган на внатрешните работи.

Матичните книги непосредно ги води посебно овластен службеник — матичар.

Матичарот има заменик, кој го заменува матичарот во случај на негова отсутност или спреченост, со сите овластенија на матичар.

II. Матична книга на родените**Член 4**

Во матичната книга на родените се запишува фактот на раѓањето, со следните податоци: лично име и пол на детето, ден, месец, година, час и место на раѓањето на детето.

Во матичната книга на родените се запишуваат и податоци за родителите на детето, и тоа: лично име, државјанство, живеалиште и адреса на станот.

Во матичната книга на родените дополнително се запишуваат: признавање и утврдување на татковство и мајчинство; позаконување; посвојување; старателство; склучување, развод и поништување на брак и огласување на брак за непостоечки; промена на личното име на детето и промена на личното име на родителот односно на посвоителот; промена на државјанството; смрт и прогласување за умрен.

Надлежниот орган е должен одлуката за фактите и промените во врска со фактите од ставот 3 на овој член да му ја достави на надлежниот матичар во рок од 15 дена од денот кога станала правносналност.

Член 5

Раѓањето на дете му се пријавува усно или писмено заради запишување во матичната книга на родените на матичарот од матичното подрачје на кое е местото во кое се родило детето.

Раѓањето на дете на сообраќајно средство му се пријавува на матичарот на матичното подрачје на кое е местото када се завршило патувањето на мајката.

Член 6

Раѓањето на дете во родилен дом, болница или друга здравствена установа е должна да го пријави здравствената установа.

Раѓањето на дете надвор од здравствена установа е должен да го пријави таткото на детето, односно лицата во чиј стан е родено детето, или мајката штом ќе биде способна за тоа, или бабицата или лекарот што учествувале при породувањето, а кога ги нема овие лица или се во невозможност да го пријават раѓањето — лицето што дознало за раѓањето на детето.

Член 7

Раѓањето на дете се пријавува во рок од 15 дена од денот на раѓањето.

Ако детето е родено мртво, раѓањето мора да се пријави во рок од 24 часа од денот на раѓањето на мртвото дете.

Член 8

Лицата кои според прописот за личните имиња се овластени да го определуваат личното име на детето се должни заради запишување во матичната книга на родените да му го пријават на надлежниот

матичар личното име на детето најдоцна во рок од два месеца од денот на раѓањето на детето.

По спогодба со родителите односно со лицето на кое му е доверена грижата за детето, името на детето може да му го пријави на матичарот и друго лице како сведок — кум. Во овој случај, во матичната книга на родените се запишува и личното име на тоа лице.

Член 9

Дете чиј родители се непознати се запишува во матичната книга на родените од местото каде е најдено.

Запишувањето се врши врз основа на решение од надлежниот орган на старателството. Решението за запишувањето содржи: лично име и пол на детето, ден, месец, година, час и место на раѓањето на детето. Како место на раѓањето се запишува местото каде е детето најдено.

Ако дете чиј родители се непознати е посвоено, ќе се запишат, на барање од посвоителот а врз основа на решение од надлежниот орган на старателството, личното име на посвоителот како лично име на родител на најденото дете и другите податоци од членот 4 став 2 на овој закон.

Органот на старателството го донесува решението од ставот 2 или 3 на овој член врз основа на записникот за наоѓањето на детето. Овој записник органот на старателството му го доставува на матичарот заедно со своето решение.

III. Матична книга на венчаните

Член 10

Во матичната книга на венчаните се запишува фактот на склучување на брак, со следните податоци: лични имиња, ден, месец, година и место на раѓањето, државјанство, живеалиште и адреса на станот на брачните другари; ден, месец, година и место на склучувањето на бракот, како и изјави на брачните другари за нивното презиме.

Во матичната книга на венчаните се запишуваат и личните имиња на родителите на брачните другари, личните имиња и живеалиштето на сведоците при склучувањето на бракот, личното име на службеното лице пред кое е склучен бракот и личното име на матичарот.

Во матичната книга на венчаните дополнително се запишуваат: огласување на брак за непостоечки поништување на брак и развод на брак.

Ако при склучување на брак, едниот брачен другар го застапува полномошник, во матичната книга на венчаните се запишува личното име и живеалиштето на полномошникот.

Член 11

Пресудата со која брак се огласува за непостоечки или се поништува или се изрекува развод на брак, судот во рок од 15 дена од денот кога станала правосилна ќе му ја достави на надлежниот матичар заради запишување во матичните книги на родените и матичните книги на венчаните.

IV. Матична книга на умрените

Член 12

Во матичната книга на умрените се запишува фактот на смрт, со следните податоци: лично име на умрениот, негово презиме пред склучувањето на бракот, ден, месец, година, час и место на смртта, ден, месец, година и место на раѓањето, брачна состојба, државјанство, живеалиште и адреса на станот.

Во матичната книга на умрените се запишува и личното име на брачниот другар ако умрениот бил во брак, личните имиња на родителите на умрениот, личното име и живеалиштето на лицето што го пријавило фактот на смрт односно назив на установата ако смртта ја пријавила установата.

Во матичната книга на умрените се запишува и прогласување на исчезнато лице за умрено и факт на смрт докажан во судска постапка.

Член 13

Заради запишување во матичната книга на умрените фактот на смрт му се пријавува усно или писмено на матичарот од матичното подрачје на кое е местото каде настапила смртта.

Фактот на смрт во сообраќајно средство му се пријавува на матичарот од матичното подрачје на кое е местото каде се закопува умрениот.

Фактот на смрт на лице што умрело во Југославија а се закопува во странство, му се пријавува на матичарот од матичното подрачје на кое е местото каде настапила смртта.

Член 14

Фактот на смрт мора да му се пријави на надлежниот матичар во рок од три дена од денот на смртта односно од денот на наоѓањето на трупот на умреното лице.

Ако со посебен пропис е определен за закон рок пократок од три дена, фактот на смрт мора да се пријави пред законот.

Член 15

Фактот на смрт се должни да го пријават членовите на семејството со кои живеел умрениот. Ако овие ги нема или тие се во неможност да го сторат тоа, фактот на смрт се должни да го пријават други лица со кои живеел умрениот или други членови на семејството што дознале за смртта, односно лицата во чиј стан настапила смртта. Ако ги нема ниту овие лица, фактот на смрт е должно да го пријави лицето што прво дознало за смртта.

Фактот на смрт за лице што умрело во здравствена установа, касарна, казниено-поправителна установа, хотел, интернат или друга установа, или организација е должна да го пријави установата или организацијата во која умрело лицето.

Член 16

При пријавувањето на факт на смрт мора да се поднесе и потврда за смртта, што ја издава лекар или друго лице овластено за утврдување смрт, односно здравствена установа ако лицето умрело во здравствена установа.

Ако нема лекар или лице овластено за утврдување смрт, фактот на смрт мораат да го потврдат пред матичарот двајца сведоци.

Без потврда за смртта или изјава од сведоци матичарот не смее да го запише фактот на смрт во матичната книга.

Член 17

Фактот на смрт на лице чиј труп е најден матичарот го запишува во матичната книга врз основа на записникот за наоѓањето на трупот.

Член 18

Закоп на умрено лице може да се изврши и пред да му се пријави смртта на матичарот, врз основа на дозвола од надлежниот општински орган на внатрешните работи, ако од оправдани причини не било можно да му се пријави фактот на смрт на матичарот.

Член 19

Прогласувањето на исчезнато лице за умрено и смртта докажана во судска постапка се запишуваат во матичната книга на умрените врз основа на правосилна судска одлука. Судот е должен оваа одлука во рок од 15 дена од денот на нејзината правосилност да му ја достави на матичарот од матичното подрачје на кое било последното живеалиште на умрениот.

Ако последното живеалиште на умрениот е непознато или е во странство, судот ќе му ја достави одлуката на матичарот од матичното подрачје на кое е местото на раѓањето на тоа лице, а ако неговото место на раѓањето е во странство — на матичарот од матичното подрачје на кое е седиштето на судот што ја донесол одлуката.

V. Заеднички одредби

Член 20

Матичните книги се водат во два примерка. Вториот примерок на матичните книги е препис на првиот примерок — оригиналот.

Член 21

Матичарот ги запишува во матичните книги само оние факти и податоци што му се пријавени односно што ги содржи актот од надлежниот орган.

Член 22

Матичарот е должен да го изврши запишувањето во матичната книга без одлагање.

Ако постои основано сомневање дека одделни податоци што се запишуваат во матичната книга се неточни, матичарот е должен пред запишувањето да ја провери точноста на тие податоци.

Член 23

Матичарот е должен извршеното запишување во матичната книга да му го прочита на лицето што ги пријавува фактите односно на сведоците, и тоа да го потврди во матичната книга.

Запишувањето во матичната книга го потпишуваат лицето што ги пријавило фактите, сведоците и матичарот.

Ако лицето што ги пријавува фактите или сведокот одбие да го потпише запишувањето што е извршено во матичната книга, матичарот ќе го утврди тоа во матичната книга и за тоа ќе направи забелешка.

Член 24

Ако факти на раѓање или смрт се пријавени по истекот на 30 дена од денот кога се случиле, матичарот смее да изврши запишувања на овие факти во матичните книги само врз основа на решение од надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Член 25

Ако матичната книга во која треба да се изврши дополнително запишување ја води друг матичар, матичарот што го извршил запишувањето е должен во рок од 3 дена од денот на извршувањето на запишувањето да му достави извод од матичната книга за извршеното запишување на матичарот што ја води матичната книга во која треба да се изврши дополнителното запишување.

Ако матичната книга во која треба да се изврши дополнително запишување се води во странство, матичарот што го извршил запишувањето е должен во рокот од ставот 1 на овој член да му достави извод од матичната книга за извршеното запишување на Државниот секретаријат за надворешни работи.

Член 26

Грешките што ги забележил пред заклучувањето на запишувањето во матичната книга, матичарот може сам да ги исправи.

Исправувањето на грешките од ставот 1 на овој член матичарот е должен да го завери во матичната книга со свој потпис и печат.

Член 27

Исправки во матичните книги можат да се вршат само врз основа на одлука од надлежниот орган.

Ако за утврдување на факт кој е погрешно запишан во матичната книга е надлежен општинскиот орган на внатрешните работи, исправката на тој факт може да се изврши само врз основа на решение од органот на внатрешните работи на општината на чија територија се води односната матична книга.

Член 28

Матичните книги се заклучуваат и се заверуваат на крајот на секоја година.

Оригиналот на матичните книги го чува матичарот, а вториот примерок на матичните книги — надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Оригиналот и вториот примерок на матичните книги не смеат да се чуваат во иста зграда.

Општинското собрание може, во спогодба со околското собрание или со републичкото собрание, да одлучи вториот примерок на матичните книги да го чува околскиот односно републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 29

За секое дополнително запишување или исправа во оригиналот на заклучена матична книга матичарот е должен во рок од три дена од денот на извршеното запишување односно исправа да му достави на органот на внатрешните работи што го чува вториот примерок на матичната книга извод за извршеното дополнително запишување односно исправа, заради внесување во вториот примерок на матичната книга.

Член 30

За личните состојби на југословенските државјани во странство матичните книги ги водат дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство.

Должноста на матичар во дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство ја врши службеникот што ќе го определи старешината на претставништвото.

Оригиналот на матичните книги го чува дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија во странство, а вториот примерок на матичните книги — Државниот секретаријат за надворешни работи.

Државниот секретаријат за надворешни работи се грижи за правилното водење на матичните книги на југословенските државјани во странство и за издавањето на изводи од тие книги и уверенија што се издаваат врз основа на тие книги.

Исправки во матичните книги што се водат во дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство, се вршат врз основа на решение што ќе го донесе тоа претставништво.

Во кое дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство ќе се водат матични книги и кои матични книги ќе се водат определува државниот секретар за надворешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 31

Ако факти на раѓање, склучување на брак или смрт на југословенски државјанин во странство не се запишани во матичните книги што се водат во дипломатско или конзуларно претставништво на Југославија во странство, тие се запишуваат во матичните книги во Југославија.

Запишувањето на фактите од ставот 1 на овој член се врши врз основа на извод од матичната книга на странскиот орган. Овој извод е должен да го поднесе странката, ако со меѓународен договор не е предвидена обврска на странскиот орган изводите од матичните книги да му ги доставува на надлежниот орган во Југославија.

По исклучок, фактот на раѓање се запишува во матичната книга врз основа на решение од надлежниот општински орган на внатрешните работи, ако извод од матичната книга на родените што ја води странски орган не можел да се прибави на начинот предвиден во ставот 2 од овој член. Општинскиот орган на внатрешните работи донесува решение по барање од странка, а врз основа на доказите што ќе ги предложи странката.

Член 32

Фактите на раѓање, склучување на брак и смрт во случајот од членот 31 став 1 на овој закон се запишуваат во матичните книги во Југославија, и тоа:

1) раѓање — во матичната книга на родените која се води за местото во кое е последното живеалиште на родителот на детето, а ако овој го нема или е непознато — во матичната книга на родените која се води за местото во кое е живеалиштето на родителот кој поднесол барање за запишување на раѓањето на детето;

2) склучување на брак — во матичната книга на венчаните која се води за местото во кое е последното живеалиште на брачните другари, а ако ова го нема — во матичната книга на венчаните која се води за местото во кое е последното живеалиште на брачниот другар што поднесол барање за запишување на склучувањето на бракот;

3) смрт — во матичната книга на умрените која се води за местото во кое било последното живеалиште на умрениот.

Ако во случајот од ставот 1 на овој член последното живеалиште на односните лица не можело да се утврди, запишувањето ќе се изврши во матичната книга која се води за местото во кое се родени тие лица, ако тие се родени во Југославија.

Ако според ставот 1 или 2 од овој член запишување во матична книга не може да се изврши поради тоа што последното живеалиште на односните лица е непознато, а овие лица не се родени во Југославија, запишувањето ќе се изврши во матичната книга, на онаа општина во Белград што ќе ја определи Собранието на град Белград.

Член 33

Ако поради виша сила или од други слични причини одделни факти и податоци не можеле да бидат запишани во матичните книги, дополнително запишување на тие факти и податоци во матичните книги може да се изврши само врз основа на решение од надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Член 34

Изводите од матичните книги содржат последни податоци што се запишани во матичните книги до времето на издавањето на изводот.

Уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги содржат одделни податоци запишани во матичните книги или одделни факти за личната состојба на граѓаните што произлегуваат од тие податоци.

Во изводите од матичните книги односно во уверенијата за лица чие име или презиме или и името и презимето се состојат од повеќе зборови, се запишува како лично име она кое во смисла на членот 2 став 2 од Законот за личното име е избрано како лично име со кое се служи во правниот сообраќај.

Член 35

Изводите од матичните книги и уверенијата за одделни податоци или за одделни факти запишани во матичните книги, се издаваат на барање на заинтересираното лице. Издавањето на изводи и уверенија матичарот ќе го одбие само ако е очигледно дека е во прашање злоупотреба.

Член 36

Право на увид во матичните книги има заинтересираното лице. Увид во матичните книги матичарот нема да му дозволи на лице за кое основано ќе се посомнева дека нема оправдан интерес.

Увид во списите и решенијата врз основа на кои се врши запишување во матичните книги ќе му се дозволи на лице на кое се однесуваат тие податоци, или на член на неговото потесно семејство, или на посвоителот односно старателот, а на друго лице — само кога за тоа има непосреден и врз закон заснован правен интерес.

VI. Казнени одредби

Член 37

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) тој што во пропишаниот рок не ќе го пријави раѓањето на дете (чл. 6 и 7), или не ќе го определи личното име на детето (член 8), или не ќе пријави смрт во определениот рок (чл. 14 и 15);

2) тој што пред пријавувањето на смрт на матичарот, изврши закоп без дозвола од надлежниот орган (член 18).

За прекршокот од точката 1 став 1 на овој член ќе се казни работна организација или друго правно лице со парична казна до 50.000 динари, а одговорното лице во работната организација или во другото правно лице — со парична казна до 10.000 динари.

Против сторителот на прекршокот од точката 1 став 1 и од ставот 2 на овој член нема да се води постапка ако пријавувањето го извршило благовремено друго лице.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 38

Матичните книги што се водени до 9 мај 1946 година, како и изводите од тие матични книги и уверенијата што се издаваат врз основа на тие матични книги, имаат доказна сила на јавни исправи.

Изводите и уверенијата од тие матични книги ги издава надлежниот матичар.

Член 39

Ако матични книги се уништени или исчезнати, кон нивно обновување мора да се пристапи без одлагање.

Обновувањето на уништени или исчезнати матични книги го врши надлежниот општински орган на внатрешните работи.

За обновување на матичните книги граѓаните се должни да ги даваат податоците што им се познати.

Член 40

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе pobliski прописи за водењето и чувањето на матичните книги и списи, за начинот на водењето на постапката и составувањето на записникот за најдено дете, за вршењето увид во матичните книги и списи, за начинот на издавањето на изводите и уверенијата врз основа на матичните книги, за обновувањето на уништени или исчезнати матични книги, како и да ги пропише образците на матичните книги, регистарот на матичните книги, изводите од матичните книги и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги.

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во спогодба со државниот секретар за надворешни работи, ќе го пропише начинот на водењето и чувањето на матичните книги што се водат во дипломатските или конзуларните претставништва на Југославија во странство, како и начинот на издавањето на изводите од тие матични книги и уверенијата што се издаваат врз основа на тие матични книги.

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во спогодба со сојузниот секретар за здравство и социјална политика, ќе го пропише образецот на потврдата за смрт.

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во спогодба со директорот на Сојузниот завод за статистика, ќе ги пропише образците за доставување на статистичките податоци до органите на статистичката служба.

Член 41

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Општите напатствија за состав и водење на државните матични книги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/46, 49/52, 51/56 и 10/59), Општите начела за реконструкција уништените матични книги на родените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 65/47), Општите начела за препишување на матичните книги (книгите на родени, венчани и умрени), што се водени на подрачјето дека не постоеле државни матични книги („Службен лист на ФНРЈ“,

бр. 109/47), како и одредбите на другите прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 42

Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

100.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за личната карта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 февруари 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 5 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 141
6 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Личната карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот.

Личната карта служи и како доказ за југословенското државјанство и за фактите за раѓањето.

Член 2

Личната карта се издава на пропишаниот образец.

Образецот на личната карта содржи назив: „Лична карта“, натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб, назив на републиката и место за запишување на општината во која се издава личната карта, ознака на серијата и сериски број, место за запишување на регистарскиот број и на рокот за важење на личната карта и место за фотографија.

Во личната карта се запишуваат податоците на имателот на личната карта, и тоа: име и презиме; ден, месеце и година на раѓањето; место, општина и република на раѓањето; место на живеењето и адреса на станот во времето на издавањето на личната карта. На личната карта се става печатот на надлежниот орган и датумот на издавањето, и неа ја потпишува овластениот службеник.

Член 3

Право и должност на секое лице постаро од 18 години е да има лична карта.

Ке му се издаде лична карта и на лице помладо од 18 а постаро од 14 години, ако тоа ја побара, а може да му се издаде и на лице помладо од 14 години по барање на неговиот родител или старател.

Член 4

Военото лице го докажува својот идентитет со воена легитимација, која се издава според посебни прописи

Член 5

На странци што живеат во Југославија им се издава лична карта според посебни прописи.

Член 6

Личната карта ја издава општинскиот орган на внатрешните работи на чие подрачје има живеалиште лицето што бара лична карта.

Во град што има повеќе општини личната карта може да ја издава органот на внатрешните работи на градот.

Член 7

Барањето за издавање лична карта се поднесува во рок од три месеци по наполнетата 18-годишна возраст.

Барањето за издавање лична карта се поднесува на пропишаниот образец.

Кон барањето за издавање лична карта се прилагаат две фотографии од определена големина што верно го прикажуваат лицето што го поднесува барањето.

Во барањето за издавање лична карта мораат да се наведат вистинити податоци.

Член 8

Пред издавањето на личната карта се утврдува идентитетот на лицето што бара да му се издаде лична карта и вистинитоста на другите факти наведени во барањето за издавање на личната карта.

Лицето што поднесува барање да му се издаде лична карта го докажува својот идентитет и другите факти од членот 2 став 2 на овој закон со старата лична карта, со извод од матичната книга на родените, како и со други докази што ќе ги побара органот на управата надлежен за издавање на личната карта.

Член 9

Од лицето на кое му се издава личната карта се зема отпечаток од десниот прст покажалец. Отпечатокот се става на картонот за издадената лична карта.

Член 10

Лицето што според одредбите на овој закон е обврзано да има лична карта е должно личната карта да ја носи и да ја покаже по барање на службеникот што е со закон овластен да легитимира.

Забрането е давање на својата лична карта на друг на послуга односно послужување со туѓа лична карта како со своја.

Член 11

Право да легитимираат имаат овластените службеници на органите на внатрешните работи и други со закон овластени службеници.

Овластените службеници на органите на внатрешните работи што не носат униформа или друг со закон овластен службеник е должен при легитимирање претходно да ја покаже својата службена легитимација која содржи овластување да врши легитимирање.

Член 12

На лице помладо од 25 години личната карта му се издава со рок на важење од 7 години.

На лице од 25 до 50 години возраст личната карта му се издава со рок на важење од 15 години.

На лице постаро од 50 години личната карта му се издава со трајно важење.

Лицето од ставот 1 или 2 на овој член е должно да поднесе барање за замена на личната карта во рок од три месеци по истекот на нејзиниот рок на важењето.

Член 13

Ако општинскиот орган на внатрешните работи утврди дека личната карта на некое лице е толку оштетена или дотраена што да не може да ѝ служи на својата намена, тој ќе определи рок во кој тоа лице мора да поднесе барање за замена на личната карта. Овој рок не може да биде пократок од 15 дена.

Општинскиот орган на внатрешните работи е должен да му ја замени личната карта на лицето што тоа го бара.

Член 14

Лицето што ќе ја загуби личната карта или на друг начин ќе остане без неа е должно веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, да му го пријави тоа на општинскиот орган на внатрешните работи и да побара издавање на нова лична карта.

На обврската од претходниот став подлежи и лице што ќе си го промени личното име.

Член 15

Општинскиот орган на внатрешните работи е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да издаде лична карта.

Ако општинскиот орган на внатрешните работи не му издаде лична карта на подносителот на барањето веднаш, ќе му издаде потврда на прописаниот образец која му служи како доказ дека поднесол барање за издавање лична карта.

Член 16

Тој што ќе најде туѓа лична карта е должен веднаш да му ја предаде на лицето на чие име гласи или на месната канцеларија, на службеник на милицијата или на друг службеник на органот на внатрешните работи.

Член 17

Во постапката за издавање лична карта не се плаќа такса.

Граѓаните плаќаат надоместок во височина на цената на чинењето на личната карта.

Член 18

Општинскиот орган на внатрешните работи води евиденција за примените барања и издадените лични карти

Во градови со повеќе општини се води единствена евиденција за издадените лични карти за целата територија на градот.

Член 19

Со парична казна до 30.000 динари или со казната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што во барањето за издавање лична карта ќе внесе неистинити податоци (член 7 став 4);
- 2) тој што својата лична карта ќе му ја даде на послуга на друг или ќе се послужи со туѓа лична карта како своја (член 10 став 2);
- 3) тој што ќе одбие да му ја покаже личната карта на овластениот службеник (член 10 став 1).

Член 20

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок тој што без оправдана причина:

- 1) во определениот рок по наполнетата 18-годишна возраст не поднесе барање за издавање на личната карта (член 7 став 1);
- 2) во определениот рок не поднесе барање за замена на личната карта односно за издавање нова лична карта (член 13 став 1 и член 14 став 2);
- 3) во определениот рок не го пријави загубувањето на личната карта (член 14);
- 4) не ја носи личната карта а е обврзно да ја има, ако не може на друг начин да се утврди неговиот идентитет (член 10).

Член 21

Образецот на личната карта го изработува работната организација што за тоа ќе ја овласти сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 22

Замената на личните карти издадени според досегашните прописи ќе се изврши во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за образецот на личната карта, за постапката за издавање и за замена на личната карта и за начинот на водење евиденциј за издадените лични карти.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за личните карти (легитимациите) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/48, 38/50, 56/51 и 21/53).

Член 25

Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

101.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Основниот закон за евиденцијата на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 5 февруари 1965 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 5 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 142

6 февруари 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој закон се воведува евиденција на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.

Член 2

Граѓаните се должни да го пријават и одјават своето живеалиште и престојувалиште кога е тоа определено со закон.

Воените лица што живеат во касарни, воени училишта или слични воени установи не се должни да го пријавуваат живеалиштето и престојувалиштето.

Член 3

Пријавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на странци се утврдува со посебен закон.

Член 4

Живеалиште е место во кое граѓанин се населил со намера да живее во него постојано.

Престојувалиште е место во кое граѓанин привремено престојува.

Член 5

Евиденциите на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните ги води општинскиот орган на внатрешните работи, ако со закон не е определено оваа евиденција да ја води друг орган на управата.

Член 6

На барање на државни органи, работни и други организации и граѓани органот што ги води евиденција на живеалиштето и престојувалиштето е должен да ги даде бараните податоци од тие евиденции.

Член 7

Угостителските и други организации што даваат услуги за сместување се должни да водат евиденција на престојувалиштето на граѓаните на кои им ги даваат овие услуги.

Оваа евиденција се води на пропишаниот образец, кој мора да биде заверен од надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се чува најмалку три години од денот на заклучувањето на евиденцијата.

Член 8

Евиденциите од чл. 5 и 7 на овој закон содржат податоци од личната карта на граѓанинот и адреса на станот, ако со закон не е определено да содржат и други податоци.

Член 9

Контролата на водењето на евиденцијата од членот 7 на овој закон ја врши надлежниот општински орган на внатрешните работи.

Член 10

Полнолетните граѓани чие живеалиште е во местото во кое е седиштето на општината се должни да го пријават и одјават живеалиштето. Во тоа место полнолетните граѓани се должни да ја пријават и промената на адресата на станот.

Полнолетните граѓани од другите места од територијата на општината се должни да го пријават и одјават живеалиштето само кога го менуваат живеалиштето а новото живеалиште се наоѓа на територијата од друга општина.

Член 11

Пријавувањето на живеалиштето и адресата на станот мора да се изврши во рок од осум дена од денот на населувањето односно промената на станот.

Одјавувањето на живеалиштето мора да се изврши пред напуштањето на живеалиштето.

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и пријавувањето на адресата на станот се врши на пропишаните обрасци.

Член 12

Граѓаните се должни да го пријават престојувалиштето во сите места ако користат услуги за сместување во угостителски и други организации.

Пријавувањето на престојувалиштето се врши кај угостителската и друга организација што дава услуги на сместување.

При пријавувањето на престојувалиштето може од граѓанинот, во случај на потреба, да се побара да ја покаже личната карта или друга исправа врз основа на која може да се утврди неговиот идентитет.

Член 13

При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, пријавувањето на адресата на станот и при пријавувањето на престојувалиштето, граѓаните се должни да даваат точни и вистинити податоци.

Член 14

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок угостителска или друга организација што дава услуги за сместување ако не ја води или неуредно ја води евиденцијата на граѓаните на кои им ги дава овие услуги.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во угостителската или другата организација.

Член 15

Со парична казна до 30.000 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок:

1) тој што одбегнува да го пријави или одјави живеалиштето или пријави престојувалиштето односно адресата на станот кога според одредбите од овој закон пријавувањето односно одјавувањето е задолжително;

2) тој што при пријавувањето или одјавувањето на живеалиштето или при пријавувањето на престојувалиштето односно адресата на станот ќе даде невистинити или неточни податоци со намера да го одбегне евидентирањето на живеалиштето, престојувалиштето или адресата на станот.

Член 16

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) тој што не ќе го пријави живеалиштето или не ќе го пријави во пропишаниот рок или не ќе го одјави живеалиштето или не ќе ја пријави адресата на станот;

2) тој што при пријавувањето или одјавувањето на живеалиштето односно при пријавувањето на адресата на станот ќе даде невистинити или неточни податоци.

Член 17

Граѓаните што го пријавиле живеалиштето и адресата на станот според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон не се должни по влегувањето во сила на овој закон повторно да го пријават своето живеалиште односно адресата на станот.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Уредбата за пријавување бравокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/48, 39/50 и 28/52) и Правилникот за пријавувањето на живеалиштето и престојот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/59).

Член 19

Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

102.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се прогласува Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 146
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Федерацијата во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот, учествува во финансирањето на побрзиот стопански развој на стопански недоволно развиените републики и краишта со средствата од Фондот за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта (во понатамошниот текст: Фондот).

Член 2

Со средствата на Фондот, заедно со средствата на општествената репродукција кои во согласност со единствениот стопански систем се формираат и се користат на териториите на недоволно развиените републики и краишта или кои во рамките на единствениот кредитен систем се вложуваат на тие територии, и со преземање други потребни мерки ќе се обезбеди побрз развој на стопанството на териториите на стопански недоволно развиените републики и покраини отколку што просечниот развој на стопанството на целата територија на Југославија, во согласност со повеќегодишните општествени планови на Југославија, како и со потребите за усогласен развој и со можностите на југословенското стопанство.

Со посебен сојузен закон се определуваат републиките и покраините во кои, како стопански недоволно развиени, ќе се кредитира стопанскиот развој со средствата на Фондот.

Член 3

Фондот покрај кредитирање побрзиот стопански развој на недоволно развиените републики и покраини, врши и други работи утврдени со овој закон со кои се обезбедуваат потребни услови за побрз стопански развој на тие републики и покраини.

Член 4

Федерацијата му обезбедува на Фондот, како постојан извор на негови приходи, средства во определена сразмера спрема вкупниот доход на општественото стопанство, која се утврдува за повеќегодишен период, а во согласност со целите на развојот на стопански недоволно развиените републики и покраини утврдени во општествениот план на Југославија за тој период.

Член 5

Средствата на Фондот се користат во согласност со единствените начела за користење на средствата на општествената репродукција и со целите, задачите и насоките за развој на стопанството што се утврдени со општествените планови за кредитирање на вложувањата кои најмногу придонесуваат за стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и покраини и за складниот и побрзиот развој на стопанството на Југославија како целина.

На кредитирањето од средствата на Фондот се применуваат општите прописи за кредитирањето, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 6

Средствата на Фондот ѝ се даваат во вид на кредити на деловната банка или друга организација што ќе ја определи републиката, а кои го кредитираат стопанскиот развој на нејзината територија односно на територијата на покраината.

Член 7

Средствата на Фондот се даваат во вид на општи кредити за развој на стопанството на територијата на недоволно развиените републики и покраини или во вид на кредити со определена намена кога е тоа потребно заради остварување на целите, задачите и насоките на развојот утврдени со општествениот план на Југославија.

Член 8

Фондот дава кредити врз основа на планот за употреба на средствата на Фондот.

Со планот за употреба на средствата на Фондот се определува височината на средствата што во вид на кредит ќе се одобрат за територијата на одделна република односно покраина, во согласност со степено на нивната развиеност и со други односи утврдени со овој закон.

Член 9

Кредитите од средствата на Фондот им се даваат на стопански недоволно развиените републики и покраини со интереси, рокови за отплата и други услови кои се поповолни од општите услови под кои деловните банки ги кредитираат работните организации на целата територија на Југославија, или под кои меѓусебно се кредитираат деловните банки.

Член 10

Средствата добиени на кредит од Фондот се користат во републиката за кредитирање на развојот на стопанството на територијата на стопански недоволно развиената република или покраина во согласност со единствените начела на кредитниот систем и условите за користење на овие средства утврдени со договорот за кредит со Фондот.

Од средствата добиени на кредит од Фондот можат да им се даваат кредити и на работни организации од други републики и краишта, ако тие со користењето на овие средства непосредно придонесуваат за развојот на стопанството на територијата на недоволно развиените републики и покраини.

Член 11

Фондот се грижи за давање техничка помош на работните организации во стопански недоволно развиените републики и покраини и ја поттикнува деловната соработка на работните организации од целата земја со овие организации.

Фондот соработува со организациите што вршат работи од интерес за развојот на стопански недоволно развиените републики и покраини, со организациите на тие републики и покраини, со стопанските комори и со организациите што се занимаваат со работи од интерес за дејноста на Фондот.

Член 12

Фондот има својство на правно лице.

Фондот има свој статут.

Седиштето на Фондот е во Белград.

Член 13

Фондот го управува управен одбор.

Работната заедница на Фондот има право на самоуправање утврдено со овој закон и со статутот на Фондот.

Член 14

Федерацијата гарантира за обврските на Фондот.

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ**1. Формирање на средствата на Фондот****Член 15**

Постојаните средства на Фондот се утврдуваат со посебен сојузен закон, со кој се определуваат изворите од кои се формираат овие средства, сразмерата на тие средства спрема вкупниот доход на општественото стопанство (член 4) и начинот на нивното издвојување во Фондот.

Член 16

Средствата на Фондот се формираат и од интересите на кредитите дадени од средствата на Фондот, од интересите на слободните средства на Фондот вложени кај банките и од средствата со кои ќе се здобие Фондот од дотации и по други основи определени со овој закон.

Член 17

Фондот може, заради кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените републики и покраини, да склучува заеми во земјата и странство според важечките прописи.

Член 18

На Фондот му се обезбедуваат странски средства за плаќање во согласност со општите услови и со начинот на кој со тие средства се здобиваат деловните банки.

Член 19

Средствата на Фондот се водат кај Службата на општественото книговодство.

Слободните средства Фондот може, според важечките прописи, да ги депонира кај деловните банки.

Член 20

Во случај на неблагоприятно притекување на постојаните средства Фондот може, во соодветна височина, да користи краткорочни кредити кај Народната банка на Југославија.

2. Користење на средствата на Фондот**Член 21**

Средствата на Фондот се користат врз основа на плановите за употреба на средствата на Фондот.

Со планот за употреба на средствата на Фондот се определуваат особено: височината на кредитите, временскиот распоред и условите за користење на кредитите што им се одобруваат на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини.

Со планот за употреба на средствата на Фондот можат да се предвидат и посебни намени за кои ќе се користат средствата добиени на кредит од Фондот кога е тоа потребно заради остварување на односите утврдени со општествените планови на Југославија.

Со планот за употреба на средствата на Фондот се утврдуваат и средствата потребни за давање техничка помош и за вршење други работи со кои се обезбедуваат услови за побрз стопански развој на стопански недоволно развиените републики и покраини, како и средствата за потребите на работењето на Фондот.

Член 22

Условите за користење кредити утврдени со планот за употреба на средствата на Фондот мораат да бидат во согласност со општите услови за користење кредити од средствата на Фондот, утврдени од Сојузната скупштина.

Интересната стопа, роковите за враќање, почетокот на отплатувањето и другите услови за користење кредити можат да бидат различни за одделни намени, според природата на инвестициите што се финансираат со овие средства, времето на нивното активирање и другите околности од значење за утврдувањето на тие услови.

Член 23

При донесувањето на плановите за употреба на своите средства Фондот е должен да води сметка за целите, задачите и насоките на развојот на стопански недоволно развиените републики и покраини утврдени со општествените планови на Југославија и со општествените планови на тие републики и покраини.

При утврдувањето на височината на кредитите што им се даваат на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини Фондот ќе води сметка за достигнатиот степен на стопанската развиеност на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини, а особено:

1) за големината на доходот што се остварува по жител на територијата на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини;

2) за големината и структурата на средствата на општествената репродукција вложени на територијата на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини;

3) за степенот и ефикасноста на користењето на средствата на општествената репродукција на територијата на одделни стопански недоволно развиени републики и покраини;

4) за други околности што се од значење за остварување на целите, задачите и насоките на развојот утврдени со општествените планови.

За што поефикасно користење на средствата на Фондот и за утврдување на распоредот на тие средства со кои се осигурува најбрз развој на стопански недоволно развиените републики и покраини, како и за создавање услови за што поголеми вложувања и други средства на општествената репродукција на тие територии, Фондот при изработката на плановите за употреба на средствата ќе остварува соработка со стопански недоволно развиените републики и покраини, со деловните банки кои по други основи вложуваат средства на територијата на тие републики и покраини и со други организации што вршат работи од интерес за развојот на стопанството на тие територии.

Член 24

Плановите за употреба на средствата на Фондот се донесуваат, по правило, за период од повеќе години, за кој се донесуваат повеќегодишни општествени планови на Југославија.

Член 25

Договорите за кредит помеѓу Фондот и деловните банки односно други организации што ќе ги определат републиките се склучуваат во согласност со планот за употреба на средствата на Фондот.

Член 26

Од средствата добиени на кредит од Фондот деловната банка или друга организација им дава кредити на работни организации за вложувања во стопанството — во основни и трајни обртни средства и за други намени што се во непосредна врска со тие вложувања.

Кредити од средствата добиени на кредит од Фондот се даваат и за учество во финансирање на инвестиции од средствата на деловните банки.

Кредити од средствата добиени од Фондот можат да им се дадат и на општествено-политички заедници за вложувања во стопанството кога тие според важечките прописи финансираат определени инвестиции во стопанството.

Член 27

Применувајќи ги единствените начела на општиот кредитен систем, деловната банка или друга организација може да дава кредити од средствата добиени на кредит од Фондот под услови кои се разликуваат од условите под кои таа ги добила овие средства на кредит од Фондот.

За поттикнување на работните организации, банките или општествено-политичките заедници од целата земја да вложуваат средства во стопанството на стопански недоволно развиена република или покраина на чија територија работи, деловната банка или друга организација што добила средства од Фондот може овие средства да ги користи и за давање кредитни и други олесниции на тие организации, банки или општествено-политички заедници кога тие ѝ ги ставаат своите средства на располага-

гање во вид на орочен депозит или кога непосредно ги вложуваат во стопанството на соодветната република или покраина.

При давањето на кредити од средствата добиени на кредит од Фондот и при утврдувањето на кредитните услови деловната банка или друга организација е должна да води сметка за целите и задачите на развојот што се утврдени со општествените планови на републиката или покраината и да се придржува кон насоките утврдени со овие планови.

Член 28

Фондот има право на увид во користењето на средствата што ги дал на кредит, а деловните банки или други организации што добиле кредит од Фондот се должни на негово барање да му даваат податоци и да му овозможат увид во документацијата од кои може да се види дали се користат тие средства во согласност со условите утврдени со договорот со Фондот, односно во согласност со општите задачи и насоки утврдени со општествените планови.

III. УПРАВУВАЊЕ НА ФОНДОТ

Член 29

Управниот одбор на Фондот има претседател и дванаесет членови:

Претседателот и шест членови на управниот одбор на Фондот ги именува Сојузната скупштина.

По еден член на управниот одбор на Фондот именува секоја република, како свој претставник во управниот одбор

Член 30

Мандатот на членовите на управниот одбор на Фондот трае четири години.

Секоја втора година се именува една половина од членовите на управниот одбор на Фондот.

Член 31

Управниот одбор на Фондот:

1) донесува статут на Фондот, планови за употреба на средствата на Фондот и завршна сметка на Фондот;

2) ги утврдува поблиските услови за давање кредити од средствата на Фондот, во согласност со општите услови утврдени од Сојузната скупштина и со плановите за употреба на средствата на Фондот;

3) се грижи за склучувањето и извршувањето на договорите за кредит и дава насоки за таа цел;

4) ги утврдува програмите за техничка помош на стопанството во стопански недоволно развиените републики и покраини, начинот и условите за користење на средствата на Фондот наменети за техничка помош и се грижи за нивното остварување;

5) одлучува за задолжувањето на Фондот.

Управниот одбор на Фондот им дава на надлежните органи предлози во врска со унапредувањето на стопанството на териториите на стопански недоволно развиените републики и покраини.

Управниот одбор на Фондот врши и други работи определени со овој закон и со статутот на Фондот.

Член 32

Работењето на Фондот го раководи директор на Фондот.

Директорот на Фондот го назначува и го разрешува од должност Сојузната скупштина.

Директорот на Фондот е член на управниот одбор на Фондот според својата положба.

Член 33

Директорот на Фондот го претставува и го застапува Фондот.

Директорот ги склучува договорите за кредит во согласност со планот за употреба на средствата на Фондот и со заклучоците и насоките на управниот одбор на Фондот.

Со статутот на Фондот може да се предвиди договорите за кредит од определен вид или за определени намени директорот на Фондот да може да ги склучи ако претходно прибави согласност од управниот одбор на Фондот или ако претходно на седница на управниот одбор на Фондот се разгледа нивната усогласеност со планот за употреба на средствата на Фондот.

Член 34

Директорот на Фондот ги извршува заклучоците на управниот одбор на Фондот.

Директорот на Фондот може да го запре извршувањето на заклучок на управниот одбор на Фондот за употреба на средствата на Фондот, ако смета дека тој заклучок не е во согласност со законот, но е должен за таквото запирање да го извести без одлагање сојузниот секретар за финансии, кој за тоа ќе донесе решение.

Член 35

Стручните и административните работи на Фондот ги врши работната заедница на Фондот.

Членовите на работната заедница на Фондот имаат право на самоуправување, согласно со прописите што важат за членовите на работната заедница на деловните банки, ако со овој закон не е определено поинаку.

Статутот на Фондот во делот со кој се регулираат самоуправните права на работната заедница на Фондот, го донесува работната заедница на Фондот.

Член 36

Со годишниот план за употреба на средствата на Фондот се определува дел на средствата на Фондот за подмирување на потребите на работењето на Фондот.

Располагањето со овие средства се врши во согласност со прописите што важат за деловните банки и со статутот на Фондот.

Член 37

Со статутот на Фондот се утврдуваат особено: внатрешната организација и работењето на Фондот, делокругот на одговорноста на управниот одбор и на директорот на Фондот, донесувањето на плановите за употреба на средствата и на завршната сметка на Фондот, јавноста на работењето на Фондот, надзорот над употребата на средствата на Фондот и правата на самоуправувањето на работната заедница на Фондот.

Статутот на Фондот го потврдува Сојузната скупштина.

Член 38

Со статутот на Фондот може да се предвиди Фондот да основа установи или други работни организации заради давање техничка помош и за вршење други работи што се од интерес за работењето на Фондот и за таа цел да склучува договори со работни организации.

Член 39

За извршувањето на плановите за употреба на средствата на Фондот управниот одбор на Фондот донесува завршна сметка.

Завршната сметка на Фондот ѝ се поднесува на разгледување на Сојузната скупштина.

Кон завршната сметка на Фондот управниот одбор на Фондот ѝ поднесува на Сојузната скупштина и годишен извештај за своето работење а на нејзино барање — и периодични извештаи за резултатите на работењето на Фондот.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Средствата за унапредување на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта, предвидени во сојузните општествени планови за 1961, 1962 и 1963 година и во законите за стопанско-планските мерки за 1964 и 1965 година, со

денот на влегувањето во сила на овој закон стануваат средства на Фондот, и анунтетите по кредитите дадени од тие средства се уплатуваат во Фондот.

По исклучок, кредитите од средствата на федерацијата за унапредување на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта од претходниот став, дадени на Автономна Покраина Косово и Метохија до влегувањето во сила на овој закон, ѝ се отстапуваат на таа Покраина.

Со преземањето на средствата од ставот 1 на овој член Фондот ги презема и сите права и обврски што настанале во врска со располагањето со тие средства.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

103.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ЧИЈ СТОПАНСКИ РАЗВОЈ ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се прогласува Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 147
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ЧИЈ СТОПАНСКИ РАЗВОЈ ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Член 1

Со средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта ќе се кредитира стопанскиот развој на териториите на социјалистичките републики Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија и на Автономна Покраина Косово и Метохија, како стопански недоволно развиени републики и покраини во смисла на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

Член 2

Кредитирањето на стопанскиот развој на териториите на републиките и покраините од членот 1 на овој закон ќе се врши според овој закон до крајот на 1970 година.

Сојузниот извршен совет ќе ги предложи пред истекот на 1970 година републиките и покраините во кои, како стопански недоволно развиени, ќе се кредитира стопанскиот развој со средствата на Фондот во периодот по 1970 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

104.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Се прогласува Законот за посадата на бродовите на Југословенската трговска морнарица, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 152
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

1. Општи одредби

Член 1

Посадата на брод на Југословенската трговска морнарица (во понатамошниот текст бродот) ја сочинуваат лица запишани во пописот на посадата и укrcани на бродот.

Со посадата на бродот раководи заповедник на бродот.

Член 2

Членовите на посадата на брод се распоредуваат по службите што се вршат на бродот, и тоа на служба на палуба, служба на машина, здравствена служба и општа служба, а по потреба и служба за врска.

Член 3

Службата на палуба ги опфаќа работите на навигација на брод и сите работи во врска со членовите на посадата на бродот, работите на одржувањето на трупот на бродот и во врска со товарот на бродот.

Работите на службата на палуба ги раководи I офицер на палуба.

Член 4

Службата на машина ги опфаќа работите во врска со работата и одржувањето на погонските и други постројки на бродот, на електричните инсталации и помошните уреди на бродот.

Работите на службата на машина ги раководи управител на машина.

Член 5

Службата за врска опфаќа:

1) предавање и примање знаци и известувања од сите видови преку оптичките и радио-уредите на бродот;

2) одржување на оптичките уреди, радио-уредите, електронските и другите уреди на слаба струја на бродот, што служат за одржување на внатрешните врски на бродот и надворешните врски на бродот.

Работите на службата за врска ги раководи офицер за врска, а ако бродот има само радифонски уред, работите на службата за врска ги раководи радифонист.

Член 6

Здравствената служба ги опфаќа работите на здравствената заштита на членовите на посадата, на патниците и другите лица на бродот.

Работите на здравствената служба ги раководи бродски лекар, а на бродовите што немаат бродски лекар ниту друг здравствен персонал, определени работи на здравствена служба врши II офицер на палуба или член на посадата што ќе го определи заповедникот на бродот.

Член 7

Општата служба опфаќа работи на снабдување на бродот, работи во врска со прифаќањето, сместувањето, исхраната, опслужувањето и други работи што се однесуваат на грижата за патниците, како и работи на администрацијата и други работи што не се опфатени со другите служби на бродот.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член, ако општата служба од која и да е причина не е во можност да ги врши сите работи на општата служба, со статутот на работната организација која е носител на правото за користење на бродот може да се определи определени работи на таа служба што се во врска со патниците на определен вид бродови или на определен брод да врши службата на палуба.

Работите на општата служба ги раководи раководител на општата служба, а каде нема раководител на општа служба — член на посадата што ќе го определи заповедникот на бродот.

Член 8

Член на посада на брод може да биде само југословенски државјанин

По исклучок, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи може да дозволи, како член на посадата на бродот, освен заповедникот на бродот да биде укрцано лице што е странски државјанин или е без државјанство (во понатамошниот текст: странец).

Одредбата на ставот 1 од овој член не се однесува на поморски брод во сопственост на странски лица наменет исклучиво за спорт или забава (јахта) што е запишан во југословенскиот уписник на бродовите.

II. Посада на брод

Член 9

За вршење на брод работи со кои се обезбедува сигурноста на пловидбата на бродот, бродот мора да има определен број членови на посада со пропишана стручна спрема.

Член 10

Како член на посада на брод на брод може да се укрца само лице што има поморска книшка или друга пропишана исправа за укрцување.

Поморската книшка е исправа со која се докажува стручната спрема на поморецот, положбата што поморецот ја зазема на бродот и траењето на запослувањето на бродот.

Поморската книшка снабдена со виза за патување во странство, издадена од страна на надлежниот орган на управата, служи и како патна исправа (пасош) и го овластува поморецот да биде член на посада на брод кој врши меѓународни патувања, како и да патува во странство заради укрцување на брод или по искрцувањето од бродот во странство да се врати во Југославија.

Запишувањето на заповедник на брод во писот на посадата го врши лучката капетанија на

предлог од работната организација, друго правно лице или граѓанин кој како поседник на брод е носител на пловидбениот потфат (во понатамошниот текст: бродарот), а запишувањето на другите членови на посадата — лучката капетанија на предлог од заповедникот на бродот, ако со републички прописи не е определено запишувањето да го врши друг орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата.

Член 11

Заповедник на брод може, по исклучок од одредбата на членот 8 став 2 на овој закон, во странски луки да ја пополни посадата на бродот со укрцување странци ако за тоа постои неопходна потреба и само за време додека странците не се заменат со југословенски државјани.

Ако во странската лука на укрцувањето на странец како член на посада или во непосредната близина на таа лука се наоѓа југословенско дипломатско или конзуларно претставништво заповедникот на бродот е должен за намерата за укрцување на странец како член на посада, а пред склучувањето на спогодбата за работниот однос со тој странец, писмено да го извести југословенското дипломатско или конзуларно претставништво.

Член 12

Ако член на посада за време или по престанокот на работниот однос биде искрцан од брод надвор од неговата лука на укрцувањето, бродарот е должен да му обезбеди враќање во луката на неговото укрцување или во местото на неговото живеење ако е тоа предвидено со статутот на работната организација односно со спогодбата за засновање работен однос (во понатамошниот текст: повратно патување).

Ако, според одредбата на ставот 1 од овој член, бродарот не му обезбеди повратно патување на член на посада, тоа патување, на товар на бродарот, ќе го обезбеди, и тоа: од странство — југословенското дипломатско или конзуларно претставништво, а од Југославија — лучката капетанија ако со републички прописи не е определено дека повратното патување на член на посада ќе му го обезбеди друг орган на управата надлежен за работите за безбедност на пловидбата.

Член 13

Трошоците на повратното патување на член на посадата ги поднесува бродарот.

Бродарот има право на регрес за наплата на сите трошоци на повратното патување од членот на посадата кој се искрцал од брод без дозвола и со тоа со своја вина го раскинал работниот однос или кој се искрцал од брод поради повреда или заболување што си го предизвикал намерно или поради друго навнимание.

Трошоците на повратното патување ги опфаќаат трошоците за стан, храна и превоз на член на посадата од моментот на неговото искрцување од бродот до моментот на неговото враќање во луката на укрцувањето односно местото на неговото живеење.

Член 14

Повратно патување се смета за обезбедено ако на член на посадата му е обезбедено запослување на соодветно работно место на брод кој плови за луката на неговото укрцување.

Во случајот од ставот 1 на овој член на членот на посадата му припаѓа надоместок за работата што ја вршел на бродот.

Член 15

Одредбите од чл. 12, 13 и 14 на овој закон се применуваат и на странците кои се членови на посадата на брод на Југословенската трговска морнарица, под услов државата чии државјани се тие да постапува на ист начин со југословенските државјани укрцани на бродовите од нивната државна припадност.

Член 16

Во странски луки член на посада на брод што е југословенски државјанин може заради заштита

на своите права и интереси од работен однос да му се обрнува само на југословенско дипломатско или конзуларно претставништво.

Член 17

Членот на посадата на брод ги врши редовно работите определени со неговото звање и работното место на бродот, а во случај на нужда и додека таа трае заповедникот на бродот има право да му нареди на член на посада да врши и други работи.

Член 18

Член на посадата на брод не смее без одобрение од непосредно претпоставениот старешина да ја напушти должноста што ја врши на бродот ниту смее да се оддалечи од бродот без одобрение од заповедникот на бродот или од лицето што ќе го опреди заповедникот.

Член 19

Член на посадата на брод е должен грижливо и благовремено да ги извршува наредбите од заповедникот на бродот и од другите старешини, и правилно да ги врши сите работи на бродот што ќе му се доверат.

Член 20

За секој вонреден настан во врска со бродот, патниците, другите лица или товарот на бродот, членот на посадата на бродот е должен веднаш да го извести својот непосреден старешина или заповедникот на бродот.

Член 21

Во случај на опасност или бродолом, членовите на посадата на бродот се должни да се залагаат за спасување на бродот, патниците, другите лица на бродот и товарот, додека заповедникот на бродот не нареди да се напушти бродот.

Член 22

Во случај на бродолом бродарот е должен на член на посадата на бродот да му ја надомести вредноста на неговите уништени предмети наменети за лична употреба на бродот.

Член на посадата кој е во работен однос има во случај на бродолом право на личен доход најдолго за два месеца од денот на бродоломот, според просекот на личниот доход за последните три месеци, доколку според општите прописи или според спогодбата за засновање на работниот однос не му припаѓа личен доход за подолго време.

Ако во случајот од ставот 2 на овој член членот на посадата е странец, на странецот му припаѓа надоместок во износот определен со спогодбата за засновање на работниот однос — за секој ден безработност која настапила како последица од бродолом, но најдолго за два месеца од бродоломот.

Во поглед на повратното патување на член на посада на брод кој претрпел бродолом се применуваат одредбите од чл. 12 до 15 на овој закон.

Член 23

За штета настаната поради телесна повреда или смрт на член на посадата на брод одговара бродарот ако телесната повреда или смртта настанала со негова вина или со вина на лицето за кое одговара бродарот.

Вината на бродарот се претпоставува, додека не се докаже противното, ако телесната повреда или смртта настанала поради бродолом, судир, насукување, експлозија или пожар или во врска со некој од тие настани.

Член 24

Работната организација што е носител на право за користење на брод односно бродарот определува дали и под кои услови членовите на посадата на тие бродови ќе носат службена облека.

Ако членови на посадата на бродовите од ставот 1 на овој член носат службена облека, таа облека мора да им одговара на прописите за кројот, бојата и ознаките на службената облека на членовите на посадата на бродот.

III. Заповедник на брод

Член 25

Заповедникот на бродот го назначува и го сменува бродарот.

Заповедникот на бродот во случај на смрт, спременост или отсутност го заменува со сите негови овластувања прв офицер на палуба односно по ранг најстариот член на посадата на службата на палуба.

Заповедникот на бродот го претставува бродарот и според важечките прописи врши определени права во корист на лицата заинтересирани за товарот што се превезува со бродот.

Член 26

Заповедникот на бродот ги раководи сите работи на бродот.

Заповедникот на бродот ако е југословенски државјанин ги врши и управните работи определени со закон.

Ако заповедникот на бродот е странец (член 8 став 3), управните работи определени со овој закон ги врши I офицер на палуба односно по ранг најстариот офицер на палуба кој е југословенски државјанин.

Заповедникот на бродот е главен старешина на бродот и на него му се подредени раководителите од сите служби на бродот и другите членови на посадата на бродот.

Член 27

Заповедникот на бродот е одговорен за сигурноста на брод.

Пред поаѓањето на бродот заповедникот на бродот е должен да провери дали е способен бродот да изврши определено патување, а особено да утврди дека се преземени сите мерки за безбедност на патниците и дека сите пропишани исправи се наоѓаат на бродот.

Заповедникот на бродот е должен да се грижи за правилното укрцување, сложување и искрцување на товарот од бродот, и за правилното укрцување, сместување и искрцување на патниците од бродот, како и за исправноста на бродските уреди за укрцување и искрцување на патници и товари.

Член 28

Заповедникот на бродот управува со водењето на бродот и е должен да ги презема сите мерки потребни за сигурност на пловидбата.

Заповедникот на бродот е должен лично да управува со бродот кога бродот влегува во лука, канал или река или кога излегува од нив, како и во сите други случаи кога го бара тоа сигурноста на бродот и пловидбата.

Присуството на пилот на бродот не го ослободува заповедникот на бродот од одговорноста за управувањето со бродот.

Член 29

Ако за време на патувањето настапат настани што го доведуваат бродот во опасност, заповедникот на бродот е должен да ги преземе сите мерки потребни за отстранување на опасноста.

Ако во случајот од ставот 1 на овој член е потребно да се жртвуваат или оштетат товарот, други предмети на бродот, бродски уреди или делови на бродот, заповедникот на бродот е должен да го жртвува или оштети товарот, другите предмети, бродските уреди што не се неопходни за пловидба и деловите на бродот чие жртвување или оштетување е од помала штета за бродарот и лицата заинтересирани за товарот на бродот.

Член 30

Ако во случај на опасност за бродот сите преземени мерки за спасување на бродот останале без успех, и ако пропаста на бродот е неизбежна, заповедникот на бродот е должен првенствено да ги преземе мерките потребни за спасување на патниците и другите лица на бродот и да нареди да се напушти бродот.

Во случајот од ставот 1 на овој член заповедникот на бродот е должен да ги преземе и сите мерки потребни за спасување на бродскиот дневник, а ако околностите на случајот го дозволуваат тоа — и мерките за спасување на другите бродски книги и бродските исправи, поморската карта на одноското патување и готовите пари на бродската благајна. Заповедникот на бродот смее да го напушти бродот дури откако ги презел сите мерки од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 31

Ако за време на патувањето се случи на бродот настан кој ја загрозува безбедноста на бродот и пловидбата, или ако му се случи вонреден настан на бродот, на патници, на други лица или на предмети на бродот, заповедникот на бродот е должен да внесе опис на тој настан во бродскиот дневник веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа.

Кога ќе пристигне бродот во луката, заповедникот на бродот е должен за настанот од ставот 1 на овој член да ѝ поднесе извештај заедно со извод од бродскиот дневник на лучката капетанија, ако со републички прописи не е определено овој извештај да му се поднесува на друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата, односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво ако бродот се наоѓа во странство.

Член 32

Ако настапи војна состојба помеѓу Југославија и друга држава, заповедникот на бродот е должен да преземе потребни мерки за да ги запази од непријателот бродот, луѓето, товарот и другиот имот, како и бродските исправи и книги.

Ако бродот во случај на настапување на воена состојба помеѓу други држави во која Југославија е неутрална, се најде во лука на една од завојувачките држави, или е на пат за лука на завојувачка држава, или мора да мине низ крајбрежното море на завојувачка држава, заповедникот на бродот е должен да побара упатство за своето понатамошно постапување од најблиското југословенско дипломатско или конзуларно претставништво.

Во случај на непосредна опасност од војна, заповедникот на бродот е должен да ги преземе сите мерки на претпазливост кои се покажуваат за потребни.

Член 33

Заповедникот на бродот е овластен од името и за сметка на бродарот во место надвор од седиштето на бродарот да склучува договори за спасување и правни дејствија потребни за извршување на патувањето, како и во место надвор од седиштето на бродарот во кое не постои овластен претставник на бродарот да склучува договори за поморски пловидбени работи, освен бродарски договор на време за целиот брод.

Заповедникот на бродот е овластен да поведува како полномошник на бродарот пред странски судски и управни органи постапка заради заштита на бродаревите права и интереси во работите од ставот 1 на овој член, и во таа постапка да презема процесни дејствија.

Ако бродарот ги ограничи овластувањата на заповедникот, тоа ограничување нема правно дејство спрема трети лица кои за него не знаеле ниту според околностите можеле да знаат.

Член 34

Заповедникот на бродот е овластен и должен на сите лица на бродот да им издава наредби со кои се осигурува безбедноста на бродот и на неговата пловидба и се одржува редот на бродот.

Заради одржување на редот и безбедноста на бродот заповедникот на бродот може да држи на бродот потребно огнено оружје.

Член 35

Секое лице што се наоѓа на бродот, а не ги извршува наредбите од заповедникот на бродот, издадени според одредбата од членот 34 на овој закон, заповедникот ќе го опомене и ќе преземе мерки потребни за извршување на неговата наредба.

Заповедникот на бродот има право за време на пловидбата да му ја ограничи слободата на движењето по бродот на секое лице кое потешко ја загрозува безбедноста на бродот, на патниците и други лица и на предметите на бродот. Ограничувањето на слободата на движењето може да се определи само доколку е тоа неопходно заради безбедност на патниците и други лица и на предметите на бродот или заради заштита на бродот и може да трае додека е неопходно но за странец — најдолго до доаѓањето на бродот во првата лука, а за југословенски државјани — најдолго до доаѓањето на бродот во првата југословенска лука.

Мерките од ставот 2 на овој член ќе се внесат со образложение во бродскиот дневник.

Член 36

Заповедникот на бродот има право во случај на нужда и додека трае таа да им го намали на членовите на посадата на бродот оброкот на храна и вода, со цел за рационално користење на постојните залихи на храна и вода на бродот.

Мерките од ставот 1 на овој член ќе се внесат со образложение во бродскиот дневник.

Член 37

Во случај на раѓање или смрт на бродот, заповедникот на бродот е должен да состави записник за фактот на раѓањето или смртта и неговата содржина на ја внесе во бродскиот дневник.

Во случај на смрт заповедникот на бродот е должен да состави попис на имотот на умрениот кој се наоѓа на бродот и овој попис да го приложи кон записникот за смртта.

Член 38

Заповедникот на бродот е должен да прими на чување тестамент што ќе му го предаде за време на патувањето на бродот лице кое се наоѓа на бродот. Забелешката за приемот на тестаментот заповедникот ја внесува во бродскиот дневник.

Во поглед на составувањето на тестамент на лице на бродот од страна на заповедникот на бродот се применува одредбата од членот 76 на Законот за наследувањето.

Член 39

Во случај на исчезнување на лице од брод, заповедникот на бродот е должен да направи записник и во него да ги внесе околностите под кои исчезнало лицето од бродот, со наведување на мерките преземени во врска со тоа исчезнување.

Забелешката за исчезнување на лице од бродот заповедникот ја внесува во бродскиот дневник.

Исчезнувањето на лице од бродот, како и исчезнувањето на лице во случај на бродолом, заповедникот на бродот е должен да ѝ го пријави на лучката капетанија од првата југословенска лука во која ќе влови, ако со републички прописи не е определено исчезнувањето да му се пријавува на друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата, односно на најблиското југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во странство.

Член 40

Заповедникот на бродот се грижи личните предмети на умрениот на бродот или на исчезнатиот за време на патувањето да се чуваат на бродот и штом бродот ќе стигне во првата југословенска лука да ѝ се предадат на лучката капетанија, ако со републички прописи не е определено да му се предадат на друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Ако бродот не патува за југословенска лука ниту се предвидува дека во догледно време ќе патува за истата, заповедникот на бродот, ако не постават значителни пречки, ќе ги отпрати во Југосла-

вија предметите од ставот 1 на овој член со друг брод од југословенска државна припадност, а ако за тоа постојат значителни пречки — ќе му ги предаде во странство на најблиското југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во првата лука во која пристанува бродот.

Член 41

Во случај на бегство на член на посада — југословенски државјанин од југословенски брод во странство, заповедникот на бродот е должен да му го пријави ова бегство на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во односната земја, а ако ова го нема — на дипломатското или конзуларното претставништво на државата овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани, а ако ниту ова го нема — на лучкиот орган на односната лука. Белешката за бегството заповедникот на бродот ја внесува во бродскиот дневник.

Во поглед на личните предмети на бегалец од брод, се применуваат одредбите од членот 40 на овој закон.

Член 42

Како бегалец од брод на Југословенската трговска морнарица се смета секој член на посада кој во странска лука самоволно ќе го напушти бродот со намера да остане во странство.

Се смета дека член на посада самоволно го напуштил бродот со намера да остане во странство:

- 1) ако го напуштил бродот без дозвола за излегување на брегот, па на бродот не се вратил во рок од 8 дена од моментот на напуштањето на бродот;
- 2) ако го напуштил бродот со дозвола за излегување на брегот, па на бродот се вратил во рок од 8 дена од моментот кога бил должен да се врати.

Ако член на посадата бил попречен да се врати на време на бродот, осумдневниот рок тече од денот кога престанала пречката.

Ако член на посадата не можел да се врати на бродот затоа што бродот ја напуштил луката, ќе се смета за бегалец од бродот ако во рокот од ставот 2 односно од ставот 3 на овој член не му се пријавил на органот од членот 39 став 3 на овој закон.

Решението за прогласување член на посадата на брод за бегалец го донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата, ако со републички прописи не е определено поинаку.

Член 43

Ако за време на патувањето член на посадата на бродот, патник или друго лице на бродот изврши кривично дело, заповедникот на бродот е должен да ги преземе, според околностите, мерките потребни да се спречи или ублажи настапувањето на штетни последици од тоа дело, а извршителот да се повика на одговорност.

За таа цел заповедникот на бродот, по потреба, ќе нареди на извршителот на кривичното дело да му се ограничи слободата на движењето по бродот или да се лиши од слобода; со испитувањето на извршителот, сведоците очевидци и оштетеникот да се утврдат сите околности под кои е извршено делото и последиците што настапиле; за секое сослушување да се состави записник, во присуство на двајца сведоци; да се земат на чување како докази предметите на кои или со кои е извршено кривичното дело, односно на кои се видливи трагите на извршеното дело, како и да се преземат други мерки заради утврдување на околностите под кои е извршено кривичното дело.

Ако бродот се наоѓа во странство, заповедникот на бродот е должен за извршеното кривично дело да му поднесе извештај на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во земјата во чија прва лука ќе вплови бродот. Заповедникот е должен да постапува со извршителот на кривичното дело според упатствата од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво.

По доаѓањето на бродот во првата југословенска лука, заповедникот на бродот ќе му го предаде

извршителот на кривичното дело на органот на внатрешните работи во луката, со писмен извештај за извршеното кривично дело и со материјалот од ставот 2 на овој член.

Мерките од ст. 2, 3 и 4 на овој член ќе се внесат со образложение во бродскиот дневник.

IV. Самоуправување на бродот и бродски совет

Член 44

Членовите на посадата ги остваруваат на бродот како работна единица самоуправните права определени со закон и со статутот на работната организација.

Член 45

На бродот постои бродски совет како советодавен орган на заповедникот на бродот.

Бродскиот совет расправува за мерките што треба да се преземат во случај на опасност, бродолом, исклучително тешки прилики и настани што ќе настанат во текот на патувањето а кои се во врска со безбедноста на бродот, како и за други стручни и технички прашања што ќе му ги изнесе за разгледување заповедникот на бродот.

Член 46

Бродскиот совет го сочинуваат: заповедникот на бродот, раководителите на сите служби на бродот, водачот на палуба, водачот на машина, претставникот на органот на работничкото самоуправување на бродот, претставникот на синдикалната подружница на бродот, а според наоѓањето на заповедникот на бродот — и други членови на посадата кои според својата стручност можат да придонесат за успешно разгледување на прашањата за кои расправува бродскиот совет.

Седниците на бродскиот совет ги свикува и ги раководи заповедникот на бродот.

За работата на бродскиот совет се води записник, освен во случај кога се наоѓа бродот во такви прилики што да е невозможно водење на записник.

Заклучоците на бродскиот совет се внесуваат во бродскиот дневник.

V. Казнени одредби

Член 47

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на поморски брод односно бродар, ако на членовите на посадата на тој брод им даде или им дозволи да носат службена облека која според кројот, бојата и ознаките не им одговара на прописите за службената облека на членовите на посадата на бродот.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок и одговорното лице во работната организација или во другото правно лице со парична казна до 30.000 динари.

Член 48

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за поморски прекршок член на посада на брод кој носи службена облека која според кројот, бојата и ознаките не им одговара на прописите за службената облека на членовите на посадата на бродот.

Член 49

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за поморски прекршок заповедник на брод или лице што го заменува:

1) ако отплови од лука со брод кој нема определен број на членови на посада со пропишана стручна спрема (член 9);

2) ако лично не го управува бродот кога бродот влегува во лука, канал или река или кога излегува од нив, како и во сите други случаи кога го бара тоа сигурноста на бродот и на пловидбата (член 28);

3) ако во случај на непосредна опасност од војна не ги преземе во поглед на бродот, лицата и товарот на бродот сите мерки што се покажуваат како потребни (член 32);

4) ако за време на патување на брод спрема член на посада, патник или друго лице на бродот што извршило кривично дело не ги преземе мерките потребни да се спречи или ублажи настапувањето на штетни последици од тоа дело и извршителот да се повика на одговорност (член 43 ст. 1, 2 и 4).

Член 50

Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни за поморски прекршок заповедник на брод или лице што го заменува:

1) ако без дозвола од надлежниот орган прими странец за член на посада на бродот (член 8 ст. 1 и 2);

2) ако прими за член на посада на бродот лице кое нема поморска книшка или друга пропишана исправа за укрцување (член 10 став 1);

3) ако во случај кога сите мерки преземени за спасување на брод во опасност останале без успех иако пропаста на бродот е неизбежна не ги преземе сите потребни мерки за спасување на бродскиот дневник, а ако околностите на случајот го дозволуваат тоа и мерките за спасување на другите бродски книги, бродските исправи, поморската карта на односното патување и готовите пари на бродската благајна (член 30 став 2);

4) ако за настанот што за време на патувањето ќе се случи на бродот и кој ја загрозува безбедноста на бродот и на пловидбата или за вонреден настан што ќе му се случи на бродот, на патници, на други лица или на предмети на бродот не му поднесе извештај заедно со извод од бродскиот дневник на надлежниот орган во земјата или во странство (член 31);

5) ако не состави записник за случајот на раѓање или смрт на бродот и попис на имотот на умрено лице што се наоѓа на бродот и ако овој попис не го приложи кон записникот за смртта (член 37);

6) ако не прими на чување тестамент што ќе му го предаде за време на патувањето на бродот лице што се наоѓа на бродот (член 38 став 1);

7) ако во случај на исчезнување на лице од бродот не состави за тој настан записник и случајот на тоа исчезнување, како и исчезнување на лица во случај на бродолом не ѝ го пријави на лучката капетанија на првата југословенска лука во која ќе влови бродот односно на најблиското југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во странство (член 39);

8) ако бегството на член на посада — југословенски државјанин од југословенски брод во странство не му го пријави на органот од членот 41 на овој закон;

9) ако за кривично дело сторено на бродот додека бродот се наоѓа во странство не му поднесе извештај на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во земјата во чија прва лука, по извршеното кривично дело, бродот ќе влови или ако со извршителот на кривичното дело не постапи според упатствата од тоа дипломатско или конзуларно претставништво (член 43);

10) ако во бродскиот дневник не го внесе во определениот рок и на определен начин описот на настанот, дејствијата и преземените мерки што е должен да ги внесе во бродскиот дневник (чл. 31 став 1, 35 став 3, 36 став 2, 37 став 1, 38 став 1, 39 став 2, 41 став 1 и 43 став 5).

VI. Преодни и завршни одредби

Член 51

До донесувањето на законот за посадата на пловилата за внатрешна пловидба, работната организација што е носител на право за користење на пловило односно бродарот определува дали и под кои услови членовите на посадата на тие пловилата ќе носат службена облека.

Ако членовите на посадата на пловилата за внатрешна пловидба од ставот 1 на овој член носат службена облека, таа облека мора да им одговора на прописите за кројот, бојата и ознаките

на службената облека на членовите на посада на брод за внатрешна пловидба.

Член 52

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок на внатрешната пловидба работната организација или друго правно лице што е носител на право за користење на пловило ако на членовите на посадата на тоа пловило им даде или им дозволи да носат службена облека која според кројот, бојата и ознаките не им одговара на прописите за службената облека на членовите на посада на пловило за внатрешна пловидба.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок на внатрешната пловидба и одговорното лице во работната организација или во другото правно лице со парична казна до 30.000 динари.

Член 53

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок на внатрешната пловидба член на посада на пловило кој носи службена облека која според кројот, бојата и ознаките не им одговара на прописите за службената облека на членовите на посада на пловило за внатрешна пловидба.

Член 54

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе прописи за поморските книшки и за другите исправи за укрцување на лица како членови на посада на брод, како и за формата, содржината и предавањето на записникот за раѓање и смрт на брод до надлежниот орган.

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски во согласност со државниот секретар за народна одбрана да донесе прописи за кројот, бојата и ознаките на службената облека на членовите на посадата на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува поблиски прописи за функциите на брод, прописи за звањата и стручната спрема, за овластувањата и за другите услови што членовите на посадата мораат да ги исполнуваат за вршење работи на брод, за најмалиот број на членови на посада со определена стручна спрема потребна за безбедна пловидба на брод, како и за постапката во случај на бегство на член на посада од југословенски брод во странство и бегство на член на посада странец од странски брод во југословенски луки.

Член 55

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за посадата на параклодите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 80/49 и 11/56), Уредбата за заводење и носење службено облекло (униформа) во поморството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 87/49), Одлуката за службената облека во поморството и во внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/55) и Правилникот за надокнада за пропаднатите лични ствари на членовите од посадата на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/51).

Остануваат во сила:

1) одредбите на Уредбата за поморските книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) — до донесувањето на прописи за поморските книшки и други исправи за укрцување на членови на посада на брод, доколку не се во спротивност со одредбите од овој закон;

2) Правилникот за здобивањето и признавањето на звањата на членовите на посадата на трговската морнарица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/58, 52/60 и 41/61) — до донесувањето на прописи за стручната спрема, овластувањата и другите услови што членовите на посада на брод мораат да ги исполнуваат.

Член 56

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

105.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ

Се прогласува Законот за запишување на поморските бродови и чамци, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 153
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој закон се однесуваат на запишувањето на поморските бродови и поморските чамци што се во општествена сопственост или во сопственост на југословенски правни лица или граѓани, како и на запишувањето на поморските бродови и поморските чамци што се во сопственост на странски правни или физички лица во случаите определени со овој закон.

Одредбите од овој закон не се однесуваат на бојните бродови и други воени поморски пловни средства.

Член 2

Поморските бродови кои врз основа на одредбите од овој закон се запишуваат во уписниците за бродови и поморските бродови на кои им се издава привремен пловидбен лист, како и поморските чамци што се запишуваат во определени евиденции на чамци, со запишувањето односно издавањето на привремен пловидбен лист влегуваат во составот на југословенската трговска морнарица.

Член 3

Во уписникот за бродови мора да се запише:

- 1) поморски брод кој во целина е во општествена сопственост, или во сопственост на општествено-политички организации, здруженија на граѓани или граѓански правни лица со седиште во Југославија, или во сопственост на југословенски граѓани со живеалиште во Југославија,
- 2) брод кој се гради во југословенско бродоградилште.

Член 4

Во уписникот за бродови може да биде запишан:

- 1) поморски брод кој во целина или делум е во сопственост на странец ако бродар на тој брод е југословенска работна организација или друго правно лице со седиште во Југославија или југословенски граѓанин кој има живеалиште во Југославија, под услов на барањето на југословенскиот бродар за запишување на тој брод во уписникот за бродови да се согласи неговиот сопственик;
- 2) поморски брод кој во целина или делум е во сопственост на странец или во сопственост на југословенски државјанин со живеалиште во странство, ако запишувањето на бродот, на барање на неговиот сопственик, го дозволи сојузниот секретар за сообраќај и врски. Решението со кое се одбива ова запишување не мора да содржи разлози поради кои запишувањето е одбиено.

Член 5

Во евиденциите на чамците мора да се запише:
1) поморски чамец кој е во општествена сопственост или во сопственост на општествено-политички организации, здруженија на граѓани или граѓански правни лица со седиште во Југославија, или во сопственост на југословенски граѓани со живеалиште во Југославија;

2) поморски чамец, освен рибарски чамец, кој е во сопственост на странско правно лице со седиште во Југославија, на лице што е странски државјанин или на лице без државјанство (во понатамошниот текст: странец) со живеалиште во Југославија;

3) поморски чамец наменет за спорт или забава кој е во сопственост на југословенски државјанин со живеалиште во странство, или на странец со живеалиште во странство, или на странско правно лице со седиште во странство, ако чамецот постојано или претежно се задржува и плови во југословенското крајбрежно море.

Член 6

Во случај на запишување на поморски брод во уписникот за бродови според членот 4 точка 2 од овој закон и запишување на поморски чамец во евиденцијата на чамците според членот 5 точка 3 од овој закон, сопственикот на бродот односно чамецот е должен да овласти југословенска работна организација или југословенски државјанин со живеалиште во Југославија за време на негова отсутност од Југославија да го застапува пред надлежните југословенски органи.

Член 7

Не можат да се запишат во југословенскиот уписник за бродови односно во југословенските евиденции на чамците поморски бродови и поморски чамци додека се запишани во странски регистри.

Член 8

На запишување во евиденција на чамци не подлежи:

- 1) поморски чамец кој е припадност на поморски брод;
- 2) спортски веслачки чамец, кајак или сличен пловен објект, како и друг поморски чамец кој не е подолг од 3 метра;
- 3) поморски чамец од едноставна конструкција кој служи за личните потреби на сопственикот (трупица и сл.).

По исклучок од одредбата на точката 2 од ставот 1 на овој член, на запишување подлежи поморски чамец пократок од 3 метра, од специјална конструкција која му овозможува со употреба на мотор да се лизга по водата (глисер).

Член 9

Одделни изрази употребени во овој закон ги имаат следните значења:

- 1) поморски брод е пловен објект оспособен за пловидба по море со повеќе од 10 БРТ кој има палуба, и технички пловен објект од иста тонажа иако нема палуба;
- 2) поморски чамец е пловен објект оспособен за пловидба по море до 10 БРТ, со палуба или без палуба, како и пловен објект со повеќе од 10 БРТ кој нема палуба, освен техничкиот пловен објект од иста тонажа без палуба;
- 3) поморски брод во градба е конструкција намената за изградба на поморски брод, од денот на поставањето на неговата кобилица до издавањето на исправите со кои на бродот му се дозволува пловидба.

II. Уписници за бродови и евиденции на чамците

Член 10

Уписниците за бродови и евиденциите на чамците се јавни книги.

Изводите од уписниците за бродови и од евиденциите на чамците имаат доказна сила на јавни исправи.

Член 11

За запишување на поморските бродови постојат следните уписници:

- 1) уписник за трговски бродови;
- 2) уписник за рибарски бродови;
- 3) уписник за бродови за управни цели.

За запишување на поморски брод во градба постои уписник за бродови во градба.

Член 12

Во уписникот за трговски бродови се запишуваат сите поморски бродови, освен рибарските бродови и бродовите за управни цели.

Во уписникот за рибарски бродови се запишуваат поморските бродови наменети за риболов за стопански цели.

Во уписникот за бродови за управни цели се запишуваат поморските бродови што служат за пловидба за управни цели.

Во уписникот за бродови во градба се запишуваат поморските бродови во градба што се градат во југословенските бродоградилишта.

Член 13

Уписниците за поморски бродови и уписниците за поморски бродови во градба ги водат лучките капетани, а евиденциите на поморските чамци — лучките капетани односно лучките испостави.

Член 14

Барање за прво запишување на поморски брод чие запишување е задолжително, и барање за запишување на промени што се запишуваат во описниот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови или на промени поради кои бродот се брише од уписникот за бродови, е должен да поднесе носителот на правото за користење или сопственикот на бродот.

Барање за запишување на брод во градба е должен да поднесе носителот на правото за користење или сопственикот на бродот во градба, односно бродоградилиштето ако бродот го гради за своја сметка.

Барањето за запишување од ст. 1 и 2 на овој член мора да се поднесе во рок од осум дена, и тоа:

1) од денот на стекнувањето на правото за користење односно за сопственост — во случај на прво запишување на поморски брод во уписникот за бродови;

2) од денот на настанатите промени — во случај на запишување на промени што се запишуваат во описниот лист на влошката од главната книга на уписникот;

3) од денот на полагањето на кобилицата на бродот во градба — во случај на запишување на брод во градба во уписникот за бродови во градба.

Член 15

Поморски брод се запишува, и тоа:

1) поморски брод — во уписникот за бродови кој се води кај лучката капетанија на чие подрачје е седиштето на носителот на правото за користење или живеалиштето на сопственикот на бродот;

2) поморски брод од членот 4 точка 1 на овој закон — во уписникот за бродови кој се води кај лучката капетанија на чие подрачје е седиштето или живеалиштето на бродарот.

Ако во случаите од ставот 1 на овој член седиштето на носителот на правото за користење односно на бродарот или престојувалиштето на сопственикот односно бродарот на поморскиот брод не се наоѓа во место на југословенскиот морски брег, лучката капетанија кај која ќе се врши запишувањето на бродот ја определува, и тоа:

1) републичкиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата — кога седиштето на носителот на правото за користење односно на бродарот или живеалиштето на сопственикот на бродот односно бродарот е на територијата на република која има лучки капетанији;

2) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — кога седиштето на носителот на правото за користење односно на бродарот или живеалиштето на

сопственикот односно бродарот на бродот е на територијата на република која нема лучки капетанији или е во прашање брод од членот 4 на овој закон.

Поморскиот брод во градба се запишува во уписникот за бродови во градба на лучката капетанија на чие подрачје е бродоградилиштето што го гради бродот.

Член 16

Уписникот за бродови и уписникот за бродови во градба се состојат од главна книга и збирка на исправи.

Член 17

Главната книга на уписникот за бродови и на уписникот за бродови во градба се состои од влошки.

Влошката има описен, сопственички и товарен лист.

По исклучок, влошката на главната книга на уписникот за бродови за управни цели има само описен и сопственички лист.

Член 18

Секој брод се запишува во посебна влошка.

Член 19

Во описниот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови се запишуваат следните податоци: вид, име или ознака на бродот; лука на запишувањето; бруто и нето регистарска тонажа; знак за распознавање според меѓународниот сигнален кодекс, ако бродот мора да има таков знак; дозволена граница за пловидба на бродот; намена и тип на бродот; материјал од кој е сограден бродот димензии на бродот (должина од прамецот до крмата, најголема широчина, височина на средината на бродот од горниот раб на ребреницата или на дводното — до долниот раб на главната палуба); вид, систем и сила на погонот и вид на погонското гориво; број и вид на котлите; место, бродоградилиште и година на градењето; газ на летната линија на натоварувањето означен во дециметри и стопи, носивост на летната линија на натоварувањето и надвоје на летната линија на натоварувањето во центиметри и палци; најголема брзина на празен и натоварен брод; дозволен број патици; најмал број посада потребен за сигурна пловидба; поранешно име, лука на запишувањето односно лука на припадност и државна припадност на бродот; ден на запишувањето и ден на издавањето на уписниот лист; организирање на пловидбата на бродот и други наредби на органите на управата во поглед пловидбата на бродот.

Во описниот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови во градба се запишуваат податоците: вид на бродот, име или ознака на бродот; носивост, намена, материјал од кој се гради бродот, димензии на бродот; место, назив на бродоградилиштето и час на поставањето на кобилицата. Во описниот лист на овој уписник можат да се запишат и други податоци од ставот 1 на овој член кои се однесуваат на брод во градба.

Член 20

Во сопственичкиот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови се запишува називот и седиштето на носителот на правото за користење на брод во општествена сопственост односно личното име и живеалиштето на сопственикот и личните ограничувања на сопственикот во поглед на слободното располагање со бродот.

Во сопственичкиот лист од ставот 1 на овој член се запишуваат и називот и седиштето односно името и живеалиштето на бродарот, ако бродот е во сопственост на ералец. Во другите случаи овие податоци за бродарот можат да се запишат заради евидентирање на постоењето на бродар кој не е носител на право за користење односно не е сопственик на брод.

Во сопственичкиот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови во градба, покрај податоците од ставот 1 на овој член, се запи-

шува заради евиденција за брод во градба и називот и седиштето односно личното име и живеалиштето на нарачуваачот.

Член 21

Во товарниот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови се запишуваат стварните права со кои е оптоварен бродот или дел од бродот, како и правата стечени на овие права, закупот на бродот, бродарскиот договор на време за целиот брод, предимственото право за купување, правото за откуп, како и другите ограничувања на располагањето со бродот на кои е подложен секој носител на корисничко право или сопственик на оптоварен брод, забраните за оптоварување и отуѓување, како и сите забележки за кои не е изречно одредено да се запишуваат во некој друг лист на влошката.

Во товарниот лист на влошката од главната книга на уписникот за бродови во градба се внесуваат за брод во градба податоците од ставот 1 на овој член, освен податоците што се однесуваат на закуп на брод и бродарски договор на време за целиот брод.

Член 22

Збирка на исправи се води посебно за секоја влошка од главната книга на уписникот за бродови и на уписникот за бродови во градба.

Збирката на исправи содржи исправи врз основа на кои е извршено запишување на брод во уписникот за бродови или во уписникот за бродови во градба — во заверен препис, поднески на странките, решенија на надлежниот орган што се однесуваат на запишувањето, доставници и сите други исправи што се однесуваат на запишување на брод.

Член 23

За уписниците за бродови и уписниците за бродови во градба се водат и помошни книги, и тоа:

1) дневник на уписникот за бродови, во кој се запишуваат сите пријави, молби, решенија, жалби и списи што се однесуваат на запишувањето на бродови и правата на нив или во врска со нив, а кои се предмет на запишувањето;

2) именик на бродови, кој содржи попис на бродовите по азбучен односно абecedен ред, со назначување на уписникот и бројот на влошката од главната книга;

3) именик на лицата за кои во главната книга е запишано некое право или евидентиран факт со назначување на називот на уписникот и бројот на влошката во која тие права се запишани или тие факти се евидентирани.

III. Име и лука на запишувањето на поморски брод

Член 24

Поморски брод, освен технички пловен објект, мора да има име.

Технички пловен објект мора да има ознака, а покрај ознаката, може да има и име.

Два брода не можат да имаат исто име, и два технички пловни објекти — иста ознака.

Член 25

Поморски брод мора да го носи името на луката на запишувањето.

Луката на запишувањето на бродот е лука во која е лукката капетанија кај која е запишан бродот.

Член 26

Поморски брод кој има радио-телеграфски или радио-телефонски уред, мора да има знак за распознавање според меѓународниот сигнален кодекс.

IV. Уписен лист и привремен пловидбен лист

Член 27

На поморски брод запишан во уписник за трговски бродови, во уписник за бродови за управни цели или во уписник за рибарски бродови му се издава уписен лист.

Уписниот лист ги содржи сите податоци од влошката на главната книга на уписникот за бродови во кој е запишан бродот, со назначување дека бродот има право на веење на знамето на трговската морнарица и бродарството за внатрешна пловидба на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 28

Привремениот пловидбен лист кој му се издава на поморски брод во случаите предвидени со Законот за исправите и книгите на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба ги содржи следните податоци: вид, име или ознака на бродот; бруто и нето регистарска тонажа; место и година на градeњето; поранешно име и државна припадност; назив и седиште на носителот на правото за користење, односно лично име и живеалиште или назив и седиште на сопственикот; назначување на правото на брод на веење на знамето на трговската морнарица и бродарството за внатрешна пловидба на Социјалистичка федеративна Република Југославија.

Привремениот пловидбен лист важи до доаѓањето на бродот во првата југословенска лука, а најдолго една година од денот на неговото издавање.

V. Бришење на поморски бродови од уписникот за бродови и на поморски чамци од евиденцијата на чамците

Член 29

Поморски брод се брише од уписникот за бродови, а поморски чамец — од евиденцијата на чамците:

1) ако пропаднал или се смета дека пропаднал;

2) ако повеќе не ги исполнува условите од чл. 3 до 5 на овој закон;

3) ако трајно се повлече од поморската пловидба;

4) ако се запише во друг југословенски уписник за бродови или евиденција на чамците.

Одредбите од ставот 1 на овој член согласно се применуваат и на бришењето на брод во градба од уписникот за бродови во градба.

Се смета дека поморски брод односно поморски чамец пропаднал ако од приемот на последната вест за бродот поминале три месеци, односно за чамец — еден месец. Во тој случај се смета дека бродот односно чамецот пропаднал следниот ден по добиената последна вест за него.

Член 30

Барањето за бришење на поморски брод од уписникот за бродови, на поморски брод во градба од уписникот за бродови во градба односно на поморски чамец од евиденцијата на чамците мора да се поднесе во рок од 8 дена од денот на настапувањето на причината од членот 29 став 1 на овој закон, поради која бродот, бродот во градба односно чамецот мора да се брише од уписникот за бродови односно од евиденцијата на чамците.

VI. Казнени одредби

Член 31

Со парична казна до 300 000 динари ќе се казни за поморски прекршок:

1) работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на поморски брод, ако за брод чие запишување е задолжително не поднесе во пропишаниот рок барање за прво запишување на бродот во уписникот за бродови или барање за бришење на бродот од уписникот за бродови (чл. 14 и 30);

2) работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на брод во градба или бродоградилиште што гради брод, ако во определен рок не поднесе барање за запишување на бродот во градба во уписникот за бродови во градба или барање за бришење на таквиот брод од уписникот за бродови во градба (чл. 14 и 30).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок и одговорното лице во

работната организација или во другото правно лице со парична казна до 20.000 динари.

Член 32

Со парична казна до 200 000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на поморски брод, ако во пропишаниот рок не побара запишување на промени што се внесуваат во описниот лист од влошката на главната книга на уписникот за бродови или запишување на промени поради кои бродот се брише од уписникот за бродови (член 14).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок и одговорното лице во работната организација или во другото правно лице со парична казна до 20 000 динари.

Член 33

Со парична казна до 100 000 динари ќе се казни за поморски прекршок:

1) работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на поморски брод ако бродот носи име и лука на запишувањето односно техничкиот пловен објект — ознака и лука на запишувањето што според прописите донесени врз основа на овој закон не е овластен да ја носи, или ако според тие прописи името и луката на запишувањето на бродот односно ознаката и луката на запишувањето на техничкиот пловен објект не се воопшто напишани или не се напишани на определен начин и на определено место на бродот односно на техничкиот пловен објект;

2) работна организација или друго правно лице што е носител на право за користење на поморски чамец ако во рокот определен во прописот за запишување на поморски чамци, донесен врз основа на овој закон, не поднесе барање за кое и да е запишување во евиденцијата на чамците.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок и одговорното лице во работната организација или во другото правно лице со парична казна до 10.000 динари.

Член 34

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за поморски прекршок сопственик на поморски брод чие запишување е задолжително или сопственик на брод во градба или граѓанин кој гради брод, ако во определениот рок не поднесе барање за запишување на бродот во уписникот за бродови или барање за бришење на бродот од уписникот за бродови, односно на бродот во градба од уписникот за бродови во градба (чл. 14 и 30).

Член 35

Ќе се казни за поморски прекршок со парична казна до 10.000 динари:

1) сопственик на поморски брод ако бродот носи име и лука на запишувањето односно техничкиот пловен објект — ознака и лука на запишувањето која, според прописите донесени врз основа на овој закон, не е овластен да ја носи, или ако според тие прописи името и луката на запишувањето на бродот односно ознаката и луката на запишувањето на техничкиот пловен објект воопшто не се напишани или не се напишани на определен начин и на определено место на бродот односно на техничкиот пловен објект;

2) сопственик на поморски чамец ако во рокот определен со прописот за запишување на поморските чамци донесен врз основа на овој закон, не поднесе барање за кое и да е запишување во евиденцијата на чамците.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 36

Поморските бродови запишани во досегашните уписници за бродови за долга, голема крајбрежна и мала крајбрежна пловидба и техничките пловни објекти запишани во досегашниот уписник за технички пловни објекти, како и сите бродови за не-

стопански цели, освен бродовите за управни цели, запишани во досегашниот уписник за бродови за нестопански цели, мораат да се запишат во уписникот за трговски бродови.

Поморските бродови за управните цели запишани во досегашниот уписник за бродови за нестопански цели, мораат да се запишат во уписникот за бродови за управни цели.

Пренесувањето на уписите на поморските бродови од досегашните уписници за бродови во уписниците за бродови според ст. 1 и 2 од овој член ќе се изврши по службена должност, и тоа со податоците што ги содржат досегашните уписници.

Пренесувањето на уписите на поморските бродови од досегашните уписници за бродови во нови уписници за бродови ќе се изврши во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Ако новите уписници за бродови не ги води онаа лучка капетанија што ги водела досегашните уписници за бродови, пренесувањето на поморски брод во новите уписници за бродови ќе го изврши по службена должност лучката капетанија што ги води новите уписници за бродови. Заради извршување на тоа пренесување лучката капетанија што ги водела досегашните уписници за бродови ќе ѝ достави на лучката капетанија надлежна за запишување, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, заверен препис на извод од досегашниот уписник за бродови заедно со сите списи и исправи што се однесуваат на тие бродови.

Лучката капетанија која според ставот 1 од овој член извршила запишување на брод во новите уписници за бродови ќе ја извести за извршеното запишување лучката капетанија кај која бил запишан бродот, заради бришење од досегашниот уписник за бродови.

Член 38

При пренесување на упис на поморски брод од досегашните уписници за бродови во новите уписници за бродови што ги води друга лучка капетанија, на врвот од секој сопственички и товарен лист на влошката од главната книга на уписниците за бродови ќе се стави белешка со назначување на уписникот за бродови од кој се пренесени уписите.

При пренесување на уписите од досегашните уписници за бродови во новите уписници за бродови датумите на досегашните уписи остануваат непроменети.

Член 39

По извршено пренесување на упис на поморски брод во нов уписник за бродови, ќе му се издате на бродот, без наплатување такса, нов уписен лист.

Носителите на право за користење односно сопствениците на бродови се должни при приемот на новите уписни листови да ѝ ги вратат на надлежната лучка капетанија старите уписни листови заради поништување.

Член 40

При пренесување на упис на поморски чамец од досегашниот очевидник на поморските чамци во евиденциите на поморските чамци предвидени со овој закон, ќе се издаде за чамецот, без наплатување такса, извод од евиденцијата на чамците, со кој се заменува досегашниот лист на очевидноста.

Член 41

Сите досегашни уписници за бродови лучката капетанија што ги водела мора да ги чува најмалку 10 години.

Член 42

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски да донесе поблиски прописи за запишувањето на поморски чамци во евиденциите на чамците, за определувањето на имињата и ознаките на поморските бродови и чамци и на знаците за распознавање на поморските бродови и за категориите на пловидба на поморските бродови, како и да про-

пише обрасци на уписници за бродови, на евиденции на чамците и на други исправи и помошни книги што се водат покрај уписниците за бродови и евиденциите на чамците.

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може со прописите за определувањето на ознаките и имињата на поморските чамци да определи поморски прекршоци за повредите на одредбите од тие прописи за начинот и местото за испишување на ознаката и името на поморски чамец, како и да пропише парични казни за тие прекршоци во границите определени со закон.

Член 43

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за уписот на поморските бродови и кајажи на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/51).

Член 44

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

106.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Основниот закон за угостителската дејност, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 148

17 февруари 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

И. Општи одредби

Член 1

Угостителска дејност вршат угостителски стопански организации.

Угостителска дејност можат да вршат и други стопански организации ако ги исполнуваат условите пропишани со закон и со прописите донесени врз основа на закон.

Член 2

Работни и други организации, здруженија на граѓани и државни органи можат да организираат, под условите определени со закон, давање угостителски услуги на членовите на нивните работни заедници односно за членовите на организациите и здруженијата.

Член 3

Граѓани можат со лична работа и со свои средства да вршат угостителска дејност под условите определени со закон

Член 4

За вршење угостителска дејност мораат да бидат обезбедени минимални технички услови во поглед на изградбата, уредувањето и опремата на деловните простории. Овие услови се утврдуваат со републички пропис.

За вршење угостителска дејност мораат да бидат обезбедени пропишаните минимални здравствено-технички услови.

Лицата што вршат работи на давање угостителски услуги мораат да ја имаат потребната стручна спрема и да ги исполнуваат пропишаните здравствени услови.

Стручната спрема што мораат да ја имаат лицата што вршат работи на давање угостителски услуги се определува со општиот акт на работната организација што врши угостителска дејност, ако стручната спрема за вршење работи на определени работни места не е пропишана со закон или со прописи донесени врз основа на закон.

Член 5

Одредбите од овој закон не се однесуваат на давањето услуги на исхрана и сместување во социјални, здравствени, училишни и други слични установи.

Член 6

Општите прописи за претпријатијата се однесуваат и на работните организации и единици што вршат угостителска дејност, ако со овој закон не е определено поинаку.

II. Вршење угостителска дејност од страна на стопански организации

Член 7

Угостителска дејност вршат угостителски претпријатија и дуќани (во понатамошниот текст: угостителски стопански организации) и други стопански организации што ја вршат таа дејност како една од своите основни дејности (угостителско-туристички претпријатија, земјоделско-прехранбени комбинати и др.).

Угостителска дејност можат, во согласност со закон, да вршат како споредна дејност стопанските организации кај кои вршењето на таа дејност е во непосредна врска со нивната основа дејност.

Член 8

Стопанска организација што врши угостителска дејност може, покрај приготвувањето и давањето услуги на исхрана, приготвувањето и послужувањето со пијачки и давањето услуги на сместување, да врши и други дејности што се во врска со угостителската дејност, ако се обезбедени условите пропишани за вршење на тие дејности.

Стопанската организација може, во смисла на одредбата од ставот 1 на овој член, особено да се занимава со производство на прехранбени производи и пијачки, да врши транспортни услуги и услуги на занаетчиска дејност, да продава стоки кои вообичаено се продаваат во угостителски стопански организации, да организира или самата да врши дејности што служат за разонода и рекреација, како и да врши други работи вообичаени во угостителството и туризмот.

Член 9

Стопанска организација што врши угостителска дејност може, во рамките на дејностите од членот 8 на овој закон, да им врши услуги и на други работни и други организации и граѓани, а своите производи може да ги продава под условите што важат за производителските стопански организации.

Член 10

Стопанска организација што врши угостителска дејност може да врши дејности од членот 8 на овој закон и во рамките на единицата во која врши угостителска дејност, ако се обезбедени условите пропишани за вршење на тие дејности.

Член 11

Стопанските организации ја вршат угостителската дејност во угостителски деловни единици.

Угостителска дејност може да се врши и во рамките на единица во која се врши друга стопанска дејност, ако за вршење на угостителската дејност се обезбедени пропишаните здравствено-технички услови.

Член 12

Предметот на работењето на угостителската деловна единица се определува со актот за основање на таа единица, согласно со обичаите во угостителството, според видовите на угостителски услуги што таа ги дава и начинот на давање на тие услуги (хотел, ресторан, експрес-ресторан, кафеана, мотел, бифе и др.).

Член 13

Сојузниот секретар за трговија донесува прописи за категоризацијата на сместовните и други угостителски објекти.

Стопанската организација ги распоредува во категории угостителските објекти што се во нејзиниот состав, според условите што ги исполнуваат тие во смисла на прописите од ставот 1 на овој член.

Член 14

Угостителска деловна единица може да има во свој состав издвоени деловни места (депанданси, бавчи, бифиња, кантини и сл.).

Член 15

Угостителска деловна единица може да врши угостителска дејност и надвор од своите постојани деловни простории (на пригодни собири, приредби и сл.), во согласност со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

Член 16

Стопанските организации вршат угостителска дејност во согласност со деловните обичаи во угостителството.

Член 17

Стопанска организација што врши угостителска дејност е должна, согласно со обичаите во угостителството, да дава угостителски услуги што спаѓаат во предметот на нејзиното работење.

Член 18

Стопанската организација е должна да ги истакне цените на своите угостителски услуги така што тие да им се достапни на потрошувачите и таа да се придржува кон тие цени.

Член 19

Со општиот акт на стопанската организација може да се предвиди односите помеѓу стопанската организација и помала угостителска деловна единица или издвоено деловно место да се организираат врз основа на внатрешна паушална пресметка.

Стопанската организација од ставот 1 на овој член ги извршува обврските спрема општествената заедница според редовната пресметка, ако со закон не е определено поинаку.

Член 20

Стопанската организација може, врз основа на склучен договор, да му довери на лице што не е во работен однос со таа организација да ја врши привремено, со обврска за плаќање договорен износ, угостителската или друга дејност на одделна работна единица или издвоено деловно место.

Договорот од ставот 1 на овој член може да се склучи ако со тоа се обезбедува поуспешно работење или порационално користење на предметите од основните средства и на погонскиот и деловниот инвентар, или ако со тоа поцелосно се задоволуваат потребите на потрошувачите.

Лицето на кое му е доверено вршење на дејноста во смисла на ставот 1 од овој член, по подмилување на договорениот износ самостојно располага со приходот остварен со вршењето на доверената дејност и ги плаќа обврските и придонесите пропишани за самостојно вршење на стопанската дејност.

Член 21

Стопанската организација може договорот за доверување дејности од иста работна единица или издвоено деловно место да го склучи со едно или со повеќе лица.

Со договорот се утврдуваат особено: дејностите што се доверуваат, како и условите и начинот на нивното вршење; предметите од основните средства и од погонскиот или деловниот инвентар, што служат за вршење на доверената дејност, и обврските во поглед чувањето и враќањето на тие предмети; износот што го плаќа лицето на кое му е доверено вршењето на дејноста; времето на траењето на договорот.

Полноважност на договорот може да се обуслови со давање соодветно обезбедување од страна на лицето на кое му е доверено вршењето на дејноста.

Член 22

Стопанските организации можат да основаат угостителски деловни единици во странство според посебни прописи, што ги донесува Сојузниот извршен совет.

Член 23

Одредбите од чл. 12 до 15 на овој закон се однесуваат и на угостителските дуќани.

III. Давање угостителски услуги на членовите на работните заедници и на членовите на организациите и здруженијата

Член 24

Работните и други организации, државните органи и здруженијата на граѓани (во понатамошниот текст: основачите) можат да имаат ресторани, одморалишта, домови, бифиња и сл., заради давање угостителски услуги на членовите на своите работни заедници односно на членовите на организациите и здруженијата.

Рестораните, одморалиштата, домовите и бифињата и сл. основани во смисла на ставот 1 од овој член можат под условите предвидени со закон да им даваат угостителски услуги и на лица што не се членови, на работната заедница односно членови на организацијата или здружението — основач.

Член 25

Два или повеќе основачи можат спогодбено да организираат заедничко давање угостителски услуги за членовите на своите работни заедници односно за членовите на организациите и здруженијата, како и заедничко вршење одделни работи или служби во врска со давањето на тие услуги.

Односите помеѓу основачите од ставот 1 на овој член се утврдуваат со договор.

Член 26

Работните организации ги основаат рестораните, одморалиштата, домовите, бифињата и сл. во смисла на членот 24 од овој закон како единици во свој состав.

Положбата и односите на единиците од ставот 1 на овој член се определуваат со општиот акт на работната организација. Со тој акт се определуваат и условите под кои единицата ќе им дава угостителски услуги на лица што не се членови на работната заедница основач, како и условите за давање на тие услуги.

Заради давање угостителски услуги на членовите на својата работна заедница, работните организации можат да основат и угостителска стопанска организација, како и посебна угостителска единица од членот 27 на овој закон.

Односите помеѓу основачот и угостителската стопанска организација односно посебната угостителска единица од ставот 3 на овој член се утврдуваат со договор.

Член 27

Заради давање угостителски услуги на членовите на својата работна заедница односно на членовите на организацијата или здружението, државните органи, општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани можат да основаат посебни угостителски единици.

На основањето на посебни угостителски единици од ставот 1 на овој член се применуваат прописите што важат за основањето на угостителски деловни единици.

Односите помеѓу посебната угостителска единица и основачот се утврдуваат со договор.

Член 28

Посебната угостителска единица од членот 27 на овој закон ја управуваат членовите на работната заедница на таа единица непосредно или преку советот на единицата, во согласност со законот.

Член 29

Посебната угостителска единица:

1) донесува свои општи акти, во согласност со основачот;

2) располага со основните средства добиени од основачот, во границите утврдени од страна на основачот;

3) не може без согласност од основачот да го промени предметот на работењето ниту да се издвои во самостојна стопанска организација.

Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат ако со договорот помеѓу основачот и посебната угостителска единица не е определено поинаку.

Ако со општиот акт на посебната угостителска единица не е определено поинаку, раководителот на таа единица го именува и го разрешува од должност основачот.

Член 30

Посебната угостителска единица самостојно склучува договори за купување и продажба на стоки и за други работи на стокониот промет.

Посебната угостителска единица може да склучува договори за кредит. За склучување договор за кредит потребна е согласност на основачот, ако со договорот помеѓу основачот и посебната угостителска единица не е определено поинаку.

За обврските според договорите од ст. 1 и 2 на овој член посебната угостителска единица одговара со имотот што го управува, а ако тие обврски не можат да се наплатат од имотот што го управува единицата, за обврските одговара основачот.

Посебна угостителска единица може да биде странка во спор.

Член 31

Со договор помеѓу основачот и посебната угостителска единица се утврдуваат, покрај другото, и начинот на формирањето на цените по кои единицата ќе ги врши угостителските услуги и условите под кои таа може да им ги дава тие услуги на лица што не се членови на работната заедница односно членови на организацијата или здружението — основач.

Со договорот од ставот 1 на овој член може да се предвиди посебната угостителска единица, по подмирувањето на потребите на основачот, самата да одлучува за давањето на угостителски услуги на други лица.

Член 32

Два или повеќе основачи можат да основат заедничко одморалиште како посебна угостителска единица од членот 27 на овој закон.

Во состав на посебната угостителска единица од ставот 1 на овој член можат да бидат повеќе одморалишта.

Односите помеѓу основачите и единицата од ставот 1 на овој член се утврдуваат со договор.

Член 33

Одредбите од овој закон за угостителските деловни единици се однесуваат и на единиците основани за вршење угостителски услуги според одредбите од оваа глава, ако со овој закон не е определено поинаку.

На домовите и куќите на планинарски друштва, летувалишта наменети за одмор на деца и младина, како и на подвижните објекти (шатори, камп-куќички и сл.) или на закупените простории во домаќинства, што служат за повремено организирање на одмор, ќе се применуваат само одредбите од законот и од другите прописи што се однесуваат на обезбедувањето на здравствено-технички услови.

Член 34

Не се смета како вршење угостителска дејност во смисла на овој закон услужувањето само со топли и ладни напие и со едноставни јадења, што за потребите на своите членови го организираат во своите простории работни и други организации, државни органи и здруженија на граѓани.

Член 35

Државниот секретаријат за народна одбрана и воените единици што ќе ги определи тој можат да основаат воени мензи, одморалишта, бифиња и сл. и како единици во свој состав (член 26 став 1).

Положбата и односите на единиците од ставот 1 на овој член се определуваат со прописот што го донесува државниот секретар за народна одбрана.

Контролата над работењето на единиците основани според одредбите од оваа глава за давање угостителски услуги на припадниците на Југословенската народна армија, во поглед на примената на прописите што го регулираат финансиското и материјалното работење, давањето на угостителски услуги и здравствено-техничките услови, ја вршат органите на Државниот секретаријат за народна одбрана.

IV. Угостителски дуќани на самостојни угостители

Член 36

За вршење угостителска дејност со лична работа и со свои средства, граѓаните можат да основаат угостителски дуќани во согласност со законот.

Член 37

За вршење на угостителската дејност самостојниот угостител може да употребува дополнителна работа од други лица.

Дополнителна работа во угостителски дуќан на самостоен угостител можат да вршат најмногу тројца работници.

Со закон на републиката се определува, во согласност со одредбата од ставот 2 на овој член, колку работници можат да вршат дополнителна работа во угостителски дуќан на самостоен угостител.

Како дополнителна работа на други лица не се смета работата на членовите на потесното семејство на самостојниот угостител.

Член 38

Угостителски дуќан на самостоен угостител може, врз основа на договор за деловна соработка да врши угостителски услуги и други работи за потребите на стопански организации што вршат угостителска дејност.

Член 39

Со закон на републиката се определуваат: видовете на угостителски услуги што можат да ги даваат угостителските дуќани на самостојни угостители, стручната спрема и другите услови што мора да ги исполнува самостојниот угостител, здравствено-техничките услови и техничките услови во поглед на изградбата, уредувањето и опре-

мата на деловните простории што мораат да ги исполнуваат угостителските дукани на самостојни угостители, постапката за основање, како и поблиските услови за деловната соработка од членот 38 на овој закон.

V. Давање услуги за сместување и исхрана од страна на домаќинства

Член 40

Домаќинства можат да користат свои станбени простории за давање услуги на сместување и за давање услуги на исхрана на патници и туристи, како и за давање услуги на исхрана на други лица — абоненти.

Домаќинствата можат да вршат угостителски и други услуги и за потребите на стопански организации што вршат угостителска дејност.

Член 41

Со закон и со прописи донесени врз основа на закон се определуваат условите за давање услуги во смисла на членот 40 од овој закон.

Со пропис од ставот 1 на овој член може да се предвиди кога давањето на услуги на сместување и давањето на услуги на исхрана од страна на домаќинства ќе се сметаат како вршење угостителска дејност на самостоен угостител.

VI. Управни мерки

Член 42

Ако просториите во кои се врши угостителска дејност не ги исполнуваат пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето или опремата или пропишаните здравствено-технички услови, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци, определувајќи го рокот во кој мораат да се отстранат тие недостатоци.

Ако во определениот рок не бидат отстранети недостатоците поради кои не е можно правилно вршење на угостителската дејност, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение за забрана на користењето на просториите, уредите или опремата наменети за вршење угостителска дејност.

Член 43

Ако угостителски објект не ги исполнуваат условите на категоријата во која е распореден, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе му забрани да работи како угостителски објект од таа категорија.

Член 44

Применувањето на мерките од чл. 42 и 43 на овој закон не го исклучува применувањето на други управни мерки предвидени со прописи.

VII. Казнени одредби

Член 45

Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација:

1) ако врши угостителска дејност без пропишано одобрение или угостителска дејност што според својот предмет на работењето односно според прописите нема право да ја врши (чл. 7, 8, 9, 12 и 33);

2) ако нејзин угостителски објект работи како објект од категорија за која не ги исполнуваат условите (член 13);

3) ако довери вршење на угостителска или друга дејност противно на одредбите од чл. 20 и 21 на овој закон.

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Член 46

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација:

1) ако деловните простории во кои врши угостителска дејност не им одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето или опремата или на пропишаните здравствено-технички услови (член 4 став 1);

2) ако за вршење угостителски услуги користи лице што не ги исполнува пропишаните здравствени услови (член 4 став 2);

3) ако на барање од потрошувач, противно на обичаите во угостителството, ускрати давање угостителска услуга со која располага (член 17).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 47

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација:

1) ако под ознаката на еден квалитет или една количина даде угостителска услуга од друг квалитет или во друга количина односно ако на барање од потрошувач одбие да издаде сметка за извршената угостителска услуга (член 16);

2) ако не ги истакне цените на угостителските услуги или ако од потрошувач наплати угостителска услуга по цена повисока од онаа што е истакнатата (член 18).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 3.000 динари.

За прекршокот наведен во ставот 1 од овој член пазарниот инспектор може на самото место да наплатува од работната организација парична казна во износ од 3.000 динари, а од одговорното лице во таа организација парична казна во износ од 2.000 динари.

Член 48

Ако некое од дејствијата од чл. 45 или 46 на овој закон стори лице запослено во посебна угостителска единица основана според членот 27 на овој закон, ќе се казни за прекршок со паричната казна предвидена во членот 45 став 2 односно во членот 46 став 2 на овој закон.

Ако лице запослено во посебна угостителска единица стори некое од дејствијата од членот 47 на овој закон, ќе се казни за прекршок со парична казна до 3.000 динари.

За прекршокот од ставот 2 на овој член пазарниот инспектор може да наплатува на самото место парична казна во износ од 2.000 динари.

Член 49

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок лице од членот 20 на овој закон ако стори некое од дејствијата од чл. 46 или 47 на овој закон.

VIII. Преодни и завршни одредби

Член 50

До донесувањето на соодветни сојузни прописи организациите и единиците основани според одредбите од чл. 24 до 35 на овој закон нема да плаќаат интерес на деловниот фонд.

Член 51

Републичките прописи донесени врз основа на Уредбата за угостителските претпријатија и дукани, доколку не се во спротивност со овој закон, остануваат во сила до донесувањето на соодветни нови прописи.

Член 52

Угостителските стопански организации, угостителските единици и организациите основани според одредбите од главата X на Уредбата за угостителските претпријатија и дукани, како и одморалишта-

та, се должни да ја сообразат со законот својата организација и работење во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на законот на републиката, а најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Угостителските деловни единици можат да работат како единици од онаа категорија во која биле распоредени до денот на влегувањето во сила на овој закон — уште 30 дена од денот на донесувањето на прописите од членот 13 на овој закон.

Член 53

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54, 47/54, 51/58, 12/61, 6/62 и 11/62);

2) Наредбата за видовите угостителски дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54);

3) Правилникот за разврстување на хотелите и пансионите во категории („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/55, 25/56 и 15/62);

4) Наредбата за определување на угостителските стопански организации што ќе наплатуваат посебен износ на сервисот за угостителските услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/61);

5) Законот за основувањето и работењето на одморалиштата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/58 и 24/59), освен чл. 15 и 18 кои остануваат во сила до донесувањето на соодветни прописи;

6) одредбите на другите прописи што се во спротивност со овој закон.

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

107.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Се прогласува Законот за дополнително на законот за придонесот за станбена изградба што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 144
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Законот за придонесот за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61, 52/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) во членот 7 став 2 зборовите: „1962, 1963 и 1964“ се заменуваат со зборовите: „1962, 1963, 1964 и 1965“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

108.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ И ВО 1965 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за применување и во 1965 година на Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 154
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ И ВО 1965 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА

Член 1

Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), ќе се применува и во 1965 година.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

109.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ВРАЌАЊЕ, НАПЛАТА И СТОРНИРАЊЕ ВОЗАРИНАТА И ДРУГИТЕ ПРИСТОЈБИ НА ДРЖАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ДРЖАВНИТЕ РЕЧНИ БРОДОВИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Уредбата за враќање, наплата и сторнирање возарината и другите пристojби на државните железници и државните речни бродови, што го ус-

вои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година.

П. Р. бр. 145
17 февруари 1965 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ВРАЌАЊЕ, НАПЛАТА И СТОРНИРАЊЕ ВОЗРАРИНАТА И ДРУГИТЕ ПРИСТОЈБИ НА ДРЖАВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ДРЖАВНИТЕ РЕЧНИ БРОДОВИ

Член 1

Уредбата за враќање, наплата и сторнирање возарината и другите пристојби на државните железници и државните речни бродови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/47 и 46/48), во делот во кој е во сила а кој се однесува на речното бродарство, престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

110.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА ДИПЛОМАТСКОТО ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ

1. Дипломатското претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај се подига на ранг на амбасада.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 20
14 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

111.

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ

1. Во Одлуката за гарантираните цени на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64) во точката 1 одделот Б. Говеда се менува и гласи:

„Б. Говеда:

Цена
Дин/kg

1) за згоени телиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен раста церсеј и црвена данска, до 6 месеци старост:

а) од I класа, во тежина од најмалку 200 kg кај машки и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 60% — — — — — 510

б) од I класа, во тежина од најмалку 180 kg кај машки и 150 kg кај женски грла, рандман најмалку 58% — — — — — 490

2) за згоени помлади јунчиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен расата церсеј и црвена данска, до 18 месеци старост и со млечни заби:

а) од Ia класа, во тежина од најмалку 450 kg кај машки и 400 kg кај женски грла, рандман најмалку 58% — — — — — 460

б) од I класа, во тежина од најмалку 420 kg кај машки и 380 kg кај женски грла, рандман најмалку 55% — — — — — 440

3) за згоени постари јунчиња — млади говеда од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези — крижанци, освен расата церсеј и црвена данска, од 18 до 36 месеци старост, што имаат најмногу 4 постојани заби:

а) од Ia класа, во тежина од најмалку 500 kg кај машки и 450 kg кај женски грла, рандман најмалку 56% — — — — — 460

б) од I класа, во тежина од најмалку 470 kg кај машки и 420 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — — 440

4) за згоени телиња — мелези од расата буша со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, до 6 месеци старост:

а) од I класа, во тежина од најмалку 150 kg кај машки и 130 kg кај женски грла, рандман најмалку 56% — — — — — 450

б) од II класа, во тежина од најмалку 130 kg кај машки и 110 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — — 430

5) за згоени помлади јунчиња — мелези од расата буша со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, до 18 месеци старост, со млечни заби:

а) од I класа во тежина од најмалку 350 kg кај машки и 300 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — — 410

б) од II класа, во тежина од најмалку 300 kg кај машки и 250 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — — 390

6) за згоени постари јунчиња — млади говеда — мелези од расата буша со благородни раси, црвена данска, истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка, од 18 до 36 месеци старост, кои немаат повеќе од 4 постојани заби:

	Цена Дин./kg
а) од I класа, во тежина од најмалку 400 kg кај машини и 350 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	410
б) од II класа, во тежина од најмалку 350 kg кај машини и 300 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	390
7) за згоени телиња до 6 месеци старост од расата буша:	
а) од I класа, во тежина од најмалку 75 kg кај машини и 65 kg кај женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	435
б) од II класа, во тежина од најмалку 70 kg кај машини и 60 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	415
8) за згоени млади јунчина до 18 месеци старост, со млечни заби, од расата буша:	
а) од I класа, во тежина од најмалку 200 kg кај машини и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	365
б) од II класа, во тежина од најмалку 200 kg кај машини и 180 kg кај женски грла, рандман најмалку 48% — — — — —	345
9) за згоени постари јунчина — млади говеда, од расата буша од 18 до 36 месеци старост, кои немаат повеќе од 4 постојани заби:	
а) од I класа, во тежина од најмалку 250 kg кај машини и 200 kg кај женски грла, рандман најмалку 50% — — — — —	365
б) од II класа, во тежина од најмалку 250 kg кај машини и 200 kg кај женски грла, рандман најмалку 48% — — — — —	345

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1965 година.

Р. п. бр. 21
17 февруари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

112.

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ДОБИТОК ВО 1965 ГОДИНА

1. На работните организации што произведуваат или гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во понатамошниот текст: организациите) им се исплатува премија за:

А. свињи	Динари
1) за свињи за бекон што ги исполнуваат условите пропишани со југословенскиот стандард — свињи за бекон ЈУС Е.Ц.1.011 — — — — —	45
2) за припаа месести и месести свињи што ги исполнуваат условите пропишани со југословенскиот стандард — свињи за колење ЈУС Е.Ц.1.020 — — — — —	45
Б. Живина	
за згоени пилиња — бројлери, и тоа за I и II класа — — — — —	45

2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се плаќаат за 1 кг жива мера добиток, чија тежина се утврдува по истекот на 12 часови од последното хранење.

3. Премиите од точката 1 на оваа одлука се исплатуваат за сите количини свињи и живина од соодветни категории и квалитети од точката 1 под А и Б на оваа одлука, продадени и испорачени до 31 декември 1965 година на стопанските организации што се занимаваат со преработка или промет на добиток и производи од добиток, како и за сите количини што организациите ќе ги преработат во своите погони.

Не се исплатуваат премии за добиток кој се извезува жив.

4. Организациите што произведуваат добиток во кооперација со индивидуални земјоделски производители се должни да внесат во својот деловен фонд најмалку 50% од износот на премиите што ги оствариле за добитокот произведен во кооперација со индивидуални земјоделски производители.

5. Премиите според оваа одлука ќе се исплатуваат на товар на средствата предвидени во сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

6. Сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за трговија, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на премиите, за тоа кои организации имаат право на премии, како и за кој добиток можат да се исплатуваат премиите според точ. 1 до 4 на оваа одлука.

7. Одлуката за продолжување на важењето во 1965 година на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65) престанува да важи на 1 јули 1965 година.

Барање за остварување премија за говеда испорачани од 1 јануари 1965 година до 1 јули 1965 година може да се поднесе до 30 септември 1965 година.

Корисник на премијата што не ќе поднесе барање до рокот од ставот 2 на оваа точка, губи право на остварување на премијата.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1965 година.

Р. п. бр. 22
17 февруари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

113.

Врз основа на членот 97 став 5 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 24/59 и 13/63), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИ СТОКИ

1. Од обврската за давање обезбедување за привремено увезени стоки (член 97 став 1 од Царинскиот закон) се ослободуваат следните подносителите на декларација:

1) корисници на општествен имот што имаат жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство — ако овластениот претставник на корисникот на општествен имот даде изјава за бројот на жиро-сметката и за седиштето на банката кај која има жиро-сметка;

2) странски или домашни новинари што се во работен однос со странска новинска агенција, новинско претпријатие или новинска установа кога на територијата на Југославија ја вршат својата професионална дејност кога привремено ќе увезат опрема потребна за вршење на таа дејност вклучувајќи:

чувајќи патнички автомобили или моторцикле — ако поднесат потврда од Сојузниот секретаријат за информации дека се акредитирани како странски дописници во Југославија;

3) странци запишани како редовни студенти на југословенски универзитети или виши школи кога привремено увезуваат патнички автомобили или моторцикли — ако поднесат потврда од југословенски универзитет или виша школа дека се запишани како редовни студенти;

4) службеници на странски дипломатски и конзуларни претставништва во Југославија кои не уживаат дипломатски статус, кога привремено увезуваат патнички автомобили или моторцикли — ако поднесат потврда од Протоколот на Државниот секретаријат за надворешни работи дека се службеници на странско дипломатско или конзуларно претставништво;

5) стручњаци на техничка помош што ќе бидат на работа во Југославија подолго од една година кога привремено увезуваат патнички автомобили или моторцикли — ако поднесат потврда од Заводот за меѓународна техничка соработка дека во нашата земја се ангажирани по основот на техничка помош.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-2072/1
2 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година, кој е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА

Наместо по погрешка објавениот текст на членот 58 треба да стои текстот:

„Специјализираните банки на барање на стопански организации од определени гранки односно групации ќе вршат намалување на обврските по кредитите за инвестиции што стасуваат во 1965 и 1966 година, но не над 50% од износот на договорените обврски.

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува на: рудниците на јаглен и коксарниците, претпријатијата на црната металургија, рудниците на обоени метали и претпријатијата за производство на обоени метали, рудниците на неметални минерали, рудниците на сол и соланите, претпријатијата за производство на базни хемиски производи, претпријатијата за производство на цемент и цементно-азбестни производи, стопанските организации на земјоделството и рибарството, шумарството, дрвната индустрија, железничкиот сообраќај и туризмот (изградба и реконструкција на објекти со кои се обезбедува зголемување на сместувањето, исхраната, превозот и другите услуги со кои се унапредува туристичкиот промет на странци).

Специјализираните банки, што им дале кредити на инвеститорите од ставот 2 на овој член како учество во трошоците на инвестициите финансирањата од републиките или комуналните банки, можат да го задоволат барањето на инвеститорите за намалување на обврските по ануитетите во смисла на ставот 1 од овој член под услов на тие инвеститори во ист или поголем процент отколку што инвести-

торот барал од специјализираната банка да им се намалени обврските на плаќање ануитети по кредитите што за тие инвестиции ги дале другите даватели на кредити.

Банките се должни да ги задоволат барањата на инвеститорите за намалување на обврските по ануитетите во смисла на ст. 1 и 3 од овој член, освен ако се вопрашање кредити дадени од банкарски средства “

Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 22 февруари 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Скалите на катастарскиот приход од земјиште, кои се составен дел од Наредбата за одобрување скалите на катастарскиот приход од земјиште, објавен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈИШТЕ

Кај катастарска околија Босанска Градишка во колоната: „Трстици, Мочваре, Рибњади и Језера“ во класата 3 наместо: „6,3“ треба да стои: „3,2“.

Кај катастарска околија Титова Кореница во колоната: „Вртови“ во класата 8 бројот: „88“ се брише.

Кај катастарска околија Дарда во колоната: „Пашњаци и планине“ во класата 8 треба да се додаде по погрешка изоставениот број: „3,0“.

Кај катастарска околија Јужноморавска во колоната: „Виногради“ во класата 3 наместо: „80,0“ треба да стои: „60,0“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 8 февруари 1965 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ

I

Се назначува

Марко Мириќ, десегачен извонреден пратеник и ополномоштен министер на СФРЈ во Уругвај, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3
12 февруари 1965 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 2 од Одлуката за основање Југословенски организационен комитет за приготвување на Петтиот светски конгрес за спречување несреќи при работата и професионални заболувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/65) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА ПЕТТИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

За претседател, членови и генерален секретар на Југословенскиот организационен комитет за приготвување на Петтиот светски конгрес за спречување несреќи при работата и професионални заболувања се именуваат, и тоа:

за претседател:

Зденко Хас, главен сојузен инспектор на трудот; за членови:

1) Антон Полајнар, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците на индустријата и рударството;

2) Живко Симоновски, претседател на Југословенската заедница за унапредување на заштитата при работата;

3) доц. др Марко Шариќ, претседател на Југословенското здружение за медицина на трудот;

4) Гуро Штрбац, заменик секретар на Советот на Сојузната стопанска комора за метална индустрија;

5) Спасо Велимировиќ, директор на Југословенскиот завод за продуктивност на трудот;

6) Тодор Вујосевиќ, помошник директор на Сојузниот завод за социјално осигурување, за генерален секретар:

др Драгољуб Ѓорѓевиќ, шеф на службата за медицина на трудот на Сојузниот завод за здравствена заштита.

Б. бр. 17

27 јануари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југословенскиот завод за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/63) во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. За членови на Советот на Југословенскиот завод за физичка култура, како претставници на општествената заедница, се именуваат:

1) инж. Александар Ѓорѓевиќ, директор на Урбанистичкиот завод на Собранието на град Белград;

2) др Игњат Лукиќ, начелник на одделение во Сојузниот завод за здравствена заштита;

3) др Михајло Палов, начелник на одделението за општи педагошки прашања во Југословенскиот завод за проучување на училишните и просветните прашања;

4) Бора Шолаја, уредник на спортската рубрика на „Борба“.

2. Функцијата на членови на Советот, како претставници на општествената заедница, им престанува на досегашните членови што не се именувани со ова решение.

Б. бр. 21

6 февруари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за Заводот за фотограмметрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62) во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈА

1. За членови на Советот на Заводот за фотограмметрија, како претставници на општествената заедница, се именуваат:

1) Лука Петковиќ, помошник сојузен секретар за земјоделство и шумарство;

2) др Никола Чинковиќ, доцент на Градежниот факултет во Белград;

3) Душан Чеховин, помошник сојузен секретар за општи стопански работи.

2. Функцијата на членови на Советот, како претставници на општествената заедница, им престанува на досегашните членови што не се именувани со ова решение.

Б. бр. 22

6 февруари 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 4 од Уредбата за Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60, 16/62 и 4/63) во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. За членови на Советот на Институтот за криминолошки и криминалистички истражувања, како претставници на општествената заедница, се именуваат:

1) др Љубо Бавцон, професор на Правниот факултет во Љубљана;

2) др Драгољуб Димитриевиќ, професор на Правниот факултет во Белград;

3) др Панта Марина, претседател на Врховниот суд на СР Македонија и професор на Правниот факултет во Скопје;

4) др Александар Стаиќ, професор на Правниот факултет во Сараево;

5) др Никола Срзентиќ, судија на Уставниот суд на Југославија и професор на Правниот факултет во Нови Сад.

2. Функцијата на членови на Советот, како претставници на општествената заедница, им престанува на досегашните членови што не се именувани со ова решение.

Б. бр. 23

6 февруари 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Институтот за меѓународна политика и стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/62) во врска со членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО

1. За членови на Советот на Институтот за меѓународна политика и стопанство, како претставници на општествената заедница, се именуваат:

1) Владимир Бенко, виш предавач на Високата школа за политички науки во Љубљана;

2) Воин Гузина, помошник државен секретар за надворешни работи;

3) Душан Драгосавац, потпретседател на Сојузната стопанска комора;

4) Лазар Мојсов, главен и одговорен уредник на „Борба“;

5) Аугустин Папиќ, заменик сојузен секретар за надворешна трговија;

6) Миша Павиќевиќ, помошник државен секретар за надворешни работи.

2. Функцијата на членови на Советот, како претставници на општествената заедница, им престанува на досегашните членови што не се именувани со ова решение.

Б. бр. 26

10 февруари 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 став 2 и членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузната комисија за преглед на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/62), сојузниот секретар за просвета и култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ

1. Се разрешуваат од функцијата на членови на Сојузната комисија за преглед на филмови членовите именувани со Решението за именување претседател и членови на Сојузната комисија за преглед на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/62), и тоа:

1) Вјекослав Африќ, декан на Академијата за театарска уметност, филм и телевизија;

2) Исаак Амар, претседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците на уметноста и културата на Југославија;

3) Драго Киповиќ, виш советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

4) Оскар Давичо, писател;

5) Љубица Дукиќ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на просветните и научните работници на Србија;

6) Зоран Гавриловиќ, доцент на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

7) Никола Гажевиќ, генерал-мајор на Југословенската народна армија;

8) Јелена Хамовиќ, потпретседател на Културно-просветниот совет на Југославија;

9) Саша Јаворина, претседател на Синдикатот на здравствените работници на Југославија;

10) Родољуб Јемуовиќ, помошник сојузен секретар за просвета и култура;

11) Андрија Крешиќ, доцент на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

12) Дивна Лебл, советник во Сојузниот завод за проучување на училишните и просветните прашања;

13) Света Лукиќ, писател;

14) Деан Медаковиќ, вонреден професор на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

15) Љубица Митиќ, член на Комисијата на Сојузниот одбор на ССРЈ за политичка и идејно-воспитна работа;

16) Блаженка Мимица, претседател на Комисијата „филм и дете“ при Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Југославија;

17) Милош Николиќ, генерален секретар на Културно-просветниот совет на Југославија;

18) Васко Попа, писател;

19) Владета Слечевевиќ, филмски режисер;

20) Златко Синобад, помошник началник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

21) Вукашин Стамболиќ, публицист;

22) Арса Стефановиќ, директор на телевизијата на Радио-телевизија Белград.

2. Наместо членовите што со ова решение се разрешуваат од функцијата на членови во Сојузната комисија за преглед на филмови, за членови на таа Комисија се именуваат:

1) Милан Баста, потпретседател на Централниот одбор на Синдикатот на работниците на општествените дејности;

2) Браслав Борозан, режисер на Народното позориште во Белград;

3) Данило Булаиќ, член на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на НОВ;

4) Душан Благојевиќ, ополномошен министер и началник на одделение во Државниот секретаријат за надворешни работи;

5) Стојан Келиќ, сликар и професор на Академијата на ликовните уметности во Белград;

6) др Сима Кирковиќ, вонреден професор на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

7) др Драгутин Франковиќ, директор на Југословенскиот завод за проучување на училишните и просветните прашања;

8) Антоније Исаковиќ, писател и директор на Издавачкото претпријатие „Просвета“;

9) Јово Капициќ, помошник сојузен секретар за информации;

10) Вања Краљевиќ, публицист и уредник на „Борба“;

11) Вук Крњевиќ, писател;

12) Мирко Петровиќ, државен советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

13) Љиљана Поповиќ, студент и член на Комитетот на СК на Белградскиот универзитет;

14) Душан Поповски, помошник сојузен секретар за просвета и култура;

15) Соња Ромац, претседател на Советот на друштвата за грижи и воспитување на децата и младината на Југославија;

16) Никола Рот, вонреден професор на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

17) др Душан Савичевиќ, доцент на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

18) Слободан Селениќ, уметнички директор на претпријатието „Авала-филм“;

19) Гојко Суботиќ, асистент на Филозофско-историскиот факултет во Белград;

20) Миро Тержан, генерален секретар на Културно-просветниот совет на Југославија;

21) Стево Жигон, драмски артист;

22) Радован Војводиќ, генерал-мајор во Државниот секретаријат за народна одбрана.

3. Се разрешуваат од функцијата на членови на Сојузната комисија за преглед на филмови членовите именувани со Решението за разрешување и именување претседател и членови на Сојузната комисија за преглед на филмови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), и тоа:

1) Милан Вукос, секретар за култура на Социјалистичка Република Србија;

2) Душан Плавша, музички критичар.

4. Наместо членовите што со ова решение се разрешуваат од функцијата на членови во Сојузната комисија за преглед на филмови, за членови на таа Комисија се именуваат:

1) Живан Берисављевиќ, секретар на Идолошката комисија на ЦК СК на Србија;

2) Милосав Мирковиќ, театарски и книжевен критичар.

5. Претседателот и другите членови на Сојузната комисија за преглед на филмови именувани со решението наведено во точката 3 од ова решение, остануваат во таа функција до истекот на мандатот.

Бр. 022-2/65-9

2 февруари 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за просвета и култура,
Јанез Випотник, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
98. Указ за прогласување на Законот за личното име — — — — —	173
Закон за личното име — — — — —	173
99. Указ за прогласување на Законот за матичните книги — — — — —	174
Закон за матичните книги — — — — —	174
100. Указ за прогласување на Законот за личната карта — — — — —	178
Закон за личната карта — — — — —	178
101. Указ за прогласување на Основниот закон за евиденцијата на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните — — — — —	179
Основен закон за евиденцијата на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните — — — — —	179
102. Указ за прогласување на Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	180
Закон за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	181
103. Указ за прогласување на Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	184
Закон за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	184
104. Указ за прогласување на Законот за посадата на бродовите на Југословенската трговска морнарица — — — — —	184
Закон за посадата на бродовите на Југословенската трговска морнарица — — — — —	184
105. Указ за прогласување на Законот за запишување на поморските бродови и чамци — — — — —	190
Закон за запишување на поморските бродови и чамци — — — — —	190
106. Указ за прогласување на Основниот закон за угостителската дејност — — — — —	194
Основен закон за угостителската дејност — — — — —	194
107. Указ за прогласување на Законот за пополнение на Законот за придонесот за станбена изградба — — — — —	198
Закон за дополнително на Законот за придонесот за станбена изградба — — — — —	198
108. Указ за прогласување на Законот за применување и во 1965 година на Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година — — — — —	198
Закон за применување и во 1965 година на Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година — — — — —	198
109. Указ за прогласување на Законот за престанок на важењето на Уредбата за враќање, наплата и сторнирање возарината и другите пристojби на државните железници и државните речни бродови — — — — —	198
Закон за престанок на важењето на Уредбата за враќање, наплата и сторнирање возарината и другите пристojби на државните железници и државните речни бродови — — — — —	199
110. Одлука за подигање рангот на дипломатското претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај — — — — —	199
111. Одлука за измена на Одлуката за гарантирањето цени на добитокот — — — — —	199
112. Одлука за определување премии за добиток во 1965 година — — — — —	200
113. Наредба за условите за ослободување од давање на обезбедување за привремено увезени стоки — — — — —	200
Исправка на Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година — — — — —	201
Исправка на Скалите на катастарскиот приод од земјиште — — — — —	201